

Акционерско друштво за осигурување

ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП

Годишен извештај,
Финансиски извештаи,
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2022 година

Акционерско друштво за осигурување

ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2022 година

Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп
Бр. 2935/0202/2/23
03.03.2023 година
Скопје

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ**



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР - ВИЕНА
ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА ДЕЛОВНАТА 2022 ГОДИНА**

Скопје, март 2023



WE ARE **NUMBER 1**
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА ДЕЛОВНАТА 2022 ГОДИНА

1. Основни податоци за Друштвото

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), е друштво за осигурување регистрирано во 2002 година, со шифра на дејност 65.12 - неживотно осигурување.

Седиштето на Друштвото е на ул. Железничка бр. 41, Скопје, матичен број 5702470, даночен број 4030002461200, веб страна www.winner.mk, е-маил адреса winner@winner.mk

<i>Назив на Друштво</i>	Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје
<i>Седиште</i>	ул. ЖЕЛЕЗНИЧКА Бр. 41 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
<i>Телефон</i>	+389 2 3231 631
<i>Веб страна</i>	www.winner.mk
<i>Матичен број</i>	5702470
<i>Основна дејност</i>	Неживотно осигурување
<i>Година на основање</i>	2002
<i>Основен капитал (мкд)</i>	247.036.938,00
<i>Број на обични акции</i>	403.400
<i>Генерален директор/Претседател на УО</i>	Климе Попоски
<i>Членови на УО</i>	Насер Зенку, Ана Серафимова

2. Општествено и економско опкружување и осигурителен пазар

Непредвидливите политички и социо-економски услови поради продолженото влијание на пандемијата со Covid 19, како и глобалната енергетска и воопшто економска криза и конфликтот во Украина, со себе понесоа неизвесност и предизвици од организациски и деловен аспект како на микро, така и на ниво на целокупниот осигурителен пазар во 2022 година.

Во вакво опкружување Друштвото во текот на 2022 година успешно управуваше со своите деловни процеси за обезбедување задоволство на своите клиенти, соработници, вработени и акционери. Во услови на динамично опкружување од голема важност претставуваше одржувањето и јакнењето на соработката со деловните соработници. Значаен приоритет беше и грижата кон вработените како најважен сегмент во работењето на Друштвото. Од големо значење во остварување на успешните резултати претставуваше успешното менаџирање на активностите со цел обезбедување на потполна и континуирана достапност на услугите.

Најважни постигнувања во 2022 година претставуваа: значајниот пораст на бруто полисираната премија, позитивниот финансиски резултат, солидните приноси од финансиските вложувања, како и високото ниво на квалитетни, ликвидни и сигурни вложувања во финансиските инструменти. Сето тоа придонесе ВИНЕР да има високо ниво на капитална усогласеност и адекватна маргина на солвентност. Исто така, како посебно достигнување во 2022 година претставува посветеноста Друштвото да биде општествено одговорна компанија, со примена на ESG рамката во секојдневните активности.

Во 2022 година некономските фактори ја диктираа глобалната економија, од тесните грла во синцирите на снабдување – последица од пандемијата, до војната во Украина и заострувањето на состојбите на енергетскиот пазар. Сите овие фактори придонесоа до тоа да имаме година во која глобалниот раст забави, додека инфлацијата ги достигна највисоките нивоа во изминатите неколку децении. Она што е можеби најголем предизвик во целата оваа криза е неизвесноста.

Македонската економија не беше имуна на она што му се случуваше на светот. Како мала и отворена економија поврзана, пред сè, со случувањата и движењата во ЕУ, лесно се апсорбираа ефектите од случувањата во овие економии и нивните пазари. Иако почетокот на годината започна релативно добро, со раст од 3,2% во првото полугодие, забавувањето на растот се забележа во третиот квартал, со 2% раст. Заклучно тоа, досегашниот економски резултат за домашната економија годинава е 2,7%. Гледано по сектори, тој се должи на позитивните остварувања во услужниот и земјоделскиот сектор. По завршувањето на пандемијата, силно растат трговијата, угостителството и транспортот. Согласно расходната страна, зголемена е домашната потрошувачка, како и бруто-инвестициите.

Во 2022 година индустријата забележа пад од 0,3%, што се должи на намаленото производство во секторите Преработувачка индустрија од 1,1% и Рударство од 0,2%. Економската состојба на деловните субјекти во 2022 година е понеповолна споредено со 2021 година. Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти изнесува 67,2% од нормалното искористување и е намалена за 1,6 п.п. во однос на претходната година. Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаа следните фактори: недостигот на квалификувана работна сила со 21,7%, недоволната странска побарувачка со 16,1%, неизвесното економско опкружување со 16,0% и недоволната домашна побарувачка со 11,9%.

За целата 2022 година, просечната годишна стапка на инфлација е во согласност со очекувањата и изнесува 14,2%, а произлегува од фактори на страната на понудата, односно на порастот на увозните цени на храната и енергијата, вклучително и на домашната цена на електрична и топлинска енергија, коишто се под влијание на случувањата на глобалниот пазар на енергија, и нивниот преносен ефект и врз цените на останатите производи и услуги.

Бројот на вработени лица забележа стагнација, а истовремено бројот на невработени лица се намали за 1,7%. Стапката на вработеност е на ниво од 47,3%, при натамошно намалување на стапката на невработеност, којашто се сведе на 14,3%. Од аспект на понудата на работна сила, забележано е минимално намалување на активното население, за сметка на минимално зголемување на неактивното население. Просечните исплатени нето и бруто-плати во 2022 година бележаа раст. Така, нето и бруто-платите (трет квартал) забележаа годишен раст од 11,8% и 12%, соодветно. Годишниот раст на платите во еден дел е резултат на зголемувањето на минималната плата од 18,5% во март 2022 година, влијание има и зголемувањето на дел од платите во јавниот сектор во септември 2022 година, како и од одредени структурни фактори, како што е недостатокот на работна сила во одредени сегменти на пазарот на труд.

Финансискиот систем во текот на 2022 година покажа дека е стабилен и подготвен да одговори на предизвиците од динамичното опкружување со успешно справување со ризиците. Девизните резерви се на високо ниво, што ја гарантира стабилноста на денарот, додека домашниот банкарски сектор е сигурен, ликвиден и соодветно капитализиран, подготвен за справување со евентуалните шокови.

Осигурителниот пазар во 2022 година порасна за 9.71%. Притоа, во сегментот на неживотното осигурување порастот изнесуваше 8.93%, со реализирана премија од 10.508 милијарди денари. Додека во сегментот на осигурување живот, растот беше од 13.49%, односно премија од 2.28 милијарди денари.



Друштвата за осигурување располагаат со капитал којшто е повеќе пати повисок од потребниот износ на маргината на солвентност, што ја потврдува високата солвентност на пазарните субјекти. Конзервативните политики и регулативата за вреднување на техничките резерви и вложувањата на средствата, како и високиот квалитет на инструментите коишто се вклучени во пресметката на капиталот на друштвата за осигурување, се главните фактори за високата солвентност.

ВИНЕР во текот на годината оствари Бруто полисирана премија во износ од 982.854.038,00 денари, што претставува пораст од 15.86% во однос на 2021 година. Нето заработената премија е во износ од 423.470.945,00 денари, што во однос на 2021 година е зголемување од 15,98%. Друштвото во текот на 2022 година оствари добивка пред оданочување во износ од 27.211.743,00 денари, остварувајќи принос на капитал од 5.47% и 9.67% принос на акционерскиот капитал.

Во текот на 2022 година се вршеше континуирана анализа со цел да се идентификуваат, проценат и документираат можни ризици од неусогласеноста со регулативата. Во Друштвото се воспоставени адекватни механизми за контрола на овие ризици. Соодветни извештаи за идентификација на ризиците поврзани со усогласеноста со регулативата се доставени до органот на управување на друштвото и организациската единица за усогласеност на единствениот акционер.

Предмет на анализата беа основните полиња со ризици за неусогласеност, утврдени во Планот за усогласеност со регулатива: осигурување; заштита на потрошувачи; корпоративно управување; превенција од злоупотреба на пазарот; заштита на конкуренцијата; финансиски криминал: регулатива поврзано со поткуп, проневера, измама и слично; заштита на лични податоци и приватност; работни односи; економски санкции и ембарга; Кодекс за деловна етика на VIENNA INSURANCE GROUP; Политики/Упатства на VIENNA INSURANCE GROUP кои се задолжителни за сите членки на групацијата.

Вработените континуирано беа информирани за сите измени, дополнувања и донесување на нови законски, подзаконски прописи и интерни односно прописи на Групациско ниво кои се од интерес и имаат влијание на нивното оперативно работење.

Согласно измените во регулативата, во 2022 година се изврши ажурирање на постојните и донесување на нови интерни акти на Друштвото со цел законските обврски како и обврските на Групациско ниво да се имплементираат во интерни акти и регулативи со цел работењето на Друштвото да биде целосно усогласено од регулаторен аспект.

Во однос на законската регулатива во 2022 година која директно или индиректно има влијание на работењето на Друштвото, се издвојува:

- измената и дополнувањето на Законот за трговските друштва во однос на измените во делот на условите, постапка, рокови на трансформација на заем во влог во Друштвото во постапка на зголемување на основна главнина на Друштвото (парични и непарични влогови), како и задолжителни податоци кои треба да ги содржи Годишниот извештај на Друштвото;
- измената и дополнувањето на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија со кој се уредени висината на минималната плата, усогласувањето на истата, инспекцискиот надзор, прекршочни одредби и сл.;
- Законот за финансиска стабилност со кој се обезбедува формирање на Комитет за финансиска стабилност како меѓуинституционално тело одговорно за следење на спроведување на макропрudentната политика во Република Северна Македонија и за координација на активностите при идентификувањето и следењето на системските ризици во одделните сегменти од финансискиот систем, во кој сегмент е и осигурителниот сектор;
- почетокот на примената на Одлуката за утврдување на стандардни договорни клаузули помеѓу контролорите и обработувачите на личните податоци и Одлуката за утврдување на стандардни договорни клаузули за пренос на лични податоци во трети земји објавени во Службен весник на РСМ на 15.12.2021 година донесени врз основа на Законот за заштита на личните податоци;
- одлуките за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуките на Советот на ЕУ донесени од Владата на Република Северна Македонија врз основа на Законот за рестриктивни мерки, како и измените и дополнувањата на веќе постојните и донесување на нови подзаконски акти и циркуларни дописи од АСО со утврдени насоки за постапување на друштвата за осигурување.

Во однос на подзаконската регулатива во 2022 година, која директно или индиректно има влијание на работењето на Друштвото се издвојуваат:

1. Инструкција за пуштање во употреба на Информациски систем за прибирање и обработка на податоци ИСА СИС 2.0 (за ДО и ОБД) од 25.02.2022 година;
2. Инструкција за пуштање во употреба на Информациски систем за прибирање и обработка на податоци ИСА СИС 2.0 (за ДЗО и Банки кои вршат работи на здравствено осигурување) од 25.02.2022 година;
3. Известување за распределба и исплата на дивиденда од 14.03.2022 година;
4. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минималната ликвидност ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 118/2022 од 23.5.2022 година);
5. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 118/2022 од 23.5.2022 година);
6. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 118/2022 од 23.5.2022 година);

7. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 118/2022 од 23.5.2022 година);
8. Исправка на Правилник за статистички стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл. Весник бр.130/2022, 7 јуни, 2022 година);
9. Статистички обрасци – 2022 година;
10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 118/2022 од 23.5.2022 година);
11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 118/2022 од 23.5.2022 година);
12. Циркуларен допис - дополнителни насоки за поднесување на извештаи од 16.06.2022,
13. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог (Сл. Весник бр. 125 од 1.6.2022 година);
14. Мислење во врска со вложување од средствата за капитал во еврообврзници издадени од Министерството за финансии од 02.09.2022, беа превземени сите активности за измени и дополнувања како и обезбедување на дополнителни акти потребни за усогласувањето кое го бара законот и подзаконските прописи, во однос на одредени аспекти на осигурувањето;
15. Тарифник за изменување на тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата (Сл. Весник бр. 263 од 07.12.2022 година).

Горенаведените Правилници се донесени од Агенцијата за супервизија на осигурување и по истите се постапува од страна на надлежните сектори во Друштвото секој во својот домен. Согласно утврдените обврски во законската и подзаконската регулатива од 2022 година, беа превземени сите активности за измени и дополнувања на веќе постојните акти на Друштвото како и донесување на нови акти и нивна имплементацијата во работните процеси во Друштвото, а со цел усогласено и законско работење на Друштвото во сите сегменти на својата дејност.

1. Во текот на 2022 согласно со Правилникот за минимални стандарди на информатичките системи на друштвата за осигурување од Агенцијата за супервизија на осигурување се донесени следните процедури:
 - ВИНЕР Оперативна процедура (задолжителна) за префрлање на резервен линк кон ОМ,
 - ВИНЕР Оперативна процедура (задолжителна) за управување со корисници Report Server,
 - ВИНЕР Оперативна процедура (задолжителна) за сервисен пристап за филијали,
 - ВИНЕР Оперативна процедура (задолжителна) за Cobian Backup на податоци,
 - ВИНЕР Оперативна процедура (задолжителна) за ново РС и замена на постојно РС.
2. Нова верзија на ВИНЕР Политика за приватност на личните податоци при посета или регистрација на интернет страницата на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје согласно Законот за заштита на личните податоци и подзаконските акти на Агенцијата за заштита на личните податоци.
3. Согласно Законот за супервизија на осигурување и Меѓународните стандарди за професионално извршување на интерна ревизија се донесени следните:
 - ВИНЕР_Правилник за функцијата на внатрешна ревизија,

- ВИНЕР_Политика - Проценка на работењето на внатрешна ревизија,
 - ВИНЕР_Политика за принципи на внатрешна ревизија,
 - ВИНЕР_Методологија_внатрешна_ревизија, ВИНЕР_Повелба_внатрешна_ревизија.
4. Нова верзија на ВИНЕР упатството за подготовка, валидност и контрола на генерирани извештаи. Друштвото има обврска редовно да доставува извештаи до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно важечката законска и подзаконска регулатива во Република Северна Македонија и согласно воведениот нов систем за електронско прибирање на податоци од страна на Агенцијата за супервизија за осигурување преку кој субјектите на пазарот за осигурување ќе ги поднесуваат извештаите по електронски пат.
 5. Нова верзија на ВИНЕР Правилник за начин на признавање, мерење, обелоденување и евиденција на трошоците за стекнување и одложените трошоци за стекнување согласно Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за контен план на Друштвата за осигурување и реосигурување, Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.
 6. Нова верзија на ВИНЕР Оперативна процедура (задолжителна) за методот на пресметка на коефициентот на ликвидност и минимална ликвидност согласно член 103 од Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти на АСО.
 7. Нова верзија на ВИНЕР Упатство за резервација на штети согласно Правилникот за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ донесен од Агенцијата за супервизија на осигурување

Македонскиот осигурителен сектор е под супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување која е регулаторно тело на осигурителниот сектор со надлежности да врши супервизија на субјектите, лиценцирања и давање согласности, како и пропишувања на подзаконска регулатива.

Основни прописи за работењето на осигурителните друштва се: Закон за супервизија на осигурување, Закон за задолжително осигурување во сообраќајот, Закон за трговските друштва, Закон за облигационите односи, Закон за доброволно здравствено осигурување и подзаконската регулатива пропишана од страна на АСО.

На осигурителниот пазар во 2022 година работеа 11 Друштва за - осигурување – неживот и 5 Друштва за осигурување - живот. Најголем дел од осигурителните друштва се во доминантна сопственост на странски инвеститори, осигурителни компании и групации.

Во однос на посредниците во осигурување на пазарот беа активни 39 осигурителни брокерски друштва, 11 друштва за застапување во осигурување и седум банки кои вршат посредување во осигурување.

3. Деловна политика

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје деловната политика за 2022 година ја планираше врз основа на актите на Друштвото, Законот за супервизија на осигурувањето и останатите законски и подзаконски акти со кои е уредена осигурителната дејност во Република Северна Македонија.

Целта на деловната политика на Друштвото беше да се задржи и унапреди позицијата на модерно и пазарно-ориентирано Друштво, кое нуди осигурителни услуги со највисоки стандарди и содржини, а со цел задоволување на потребите на осигурениците и корисници на осигурителни услуги (физички лица, правни лица, државни институции и институции на единиците на локална самоуправа) на Република Северна Македонија. Со високо квалитетна,

ефикасна и навремена услуга кон физичките и правните лица се зајакнуваше нивната доверба и поголемиот интерес за консумирање на осигурителните продукти на Друштвото.



Клиентите ги препознаваа предностите од соработката со ВИНЕР и веруваа на беспрекорната грижа која им носи сигурност и безбедност во секојдневното живеење и работење. Посветеноста во работењето на менаџментот и вработените придонесе во унапредување на резултатите на Друштвото во сите аспекти, овозможувајќи задоволителен принос на вложениот капитал од страна на акционерите.

Основните принципи врз кои беа поставени темелите на деловната политика се:

- Континуирано следење и применување на законските норми и регулатива;
- Целосна одговорност и исполнување на обврските кон осигурениците;
- Ефикасно работење и фер и брзо решавање на штетите;
- Максимална посветеност за итно и комплетно одговарање на потребите на клиентите;
- Инвестирање во долгорочни релации со клиентите преку лојално исполнување на нивните потреби;
- Транспарентно и чесно работење;
- Редовна наплата на побарувањата;
- Развивање, проширување и инвестирање во структурата на човечките ресурси;
- Информирање на јавноста за продуктите на Друштвото и нивно континуирано подобрување и прилагодување кон барањата на клиентите и осигурителниот пазар;
- Креирање на свеста на јавноста за осигурувањето преку одговорно, безбедно и чесно работење.

Наведените деловни принципи се и дел од Планот на работа на Друштвото за 2022 година и истите беа во целост следени и применувани во работењето, што придонесе за постигнување на одлични резултати во сите аспекти на работењето.

4. Анализа на работењето, финансиски резултати и финансиска состојба

Друштвото во текот на годината оствари Бруто полисирана премија во износ од **982.854.038,00** денари, распоредни по класи на осигурување како што е наведено во табелата:

Бруто полисирана премија, 31.12.2022 година

Класа на осигурување	Бруто полисирана премија (во МКД)
Осигурување од последици на несреќен случај	45.737.529
Здравствено осигурување	8.243.085
Осигурување на моторните возила (каско)	78.618.433
Осигурување на шински возила (каско)	0
Осигурување на воздухоплови (каско)	9.547.518
Осигурување на пловни објекти (каско)	142.968
Осигурување на стока во превоз (карго)	1.543.634
Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	16.502.341

Други осигурувања на имот	125.809.959
Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	657.601.376
Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	12.231.932
Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	309.635
Општо осигурување од одговорност	16.367.816
Осигурување на кредити	0
Осигурување на гаранции	0
Осигурување на правна заштита	0
Осигурување на туристичка помош	10.197.812
Вкупно	982.854.038

Бруто полисираната премија во 2022 години во износ од 982.854.038,00 денари, претставува пораст од 15.86% во однос на 2021 година. Друштвото работеше во сите оние класи на осигурување за кои имаше интерес на пазарот. Во работењето беа користени сите расположливи продажни канали односно сопствените вработени, застапници во осигурување, расположливи продажни канали односно сопствените вработени, застапници во осигурување, осигурително брокерски друштва, друштва за застапување во осигурување, банки и веб (онлајн) продажба. Како и во изминатите години, вработените и застапниците се главни двигатели на продажбата.

Нето заработената премија е во износ од 443.246.072,00 денари (423.470.945,00 денари по Сметководствени стандарди прифатени во РСМ), што во однос на 2021 година е зголемување од 16.45% (15.98% по Сметководствени стандарди прифатени во РСМ).

Вложувањата на Друштвото беа во целост во согласност со ограничувањата во законските и подзаконските акти, како и согласно внатрешните акти на Друштвото. Основната цел на стратегијата за инвестирање беше да се овозможи стабилен приход од инвестиции со минимален ризик, а истовремено да се обезбеди Друштвото во секој момент да има доволно средства за исполнување на сопствените обврски.

Расходите на Друштвото за 2022 година, како и вообичаено, се најголеми во делот на исплата на штети. Друштвото има бруто исплатени штети во износ од 370.175.276,00 денари (364.464.455,00 денари по сметководствени стандарди прифатени во РСМ). Секторот за штети беше целосно посветен на брза, ефикасна и правична обработка на оштетните побарувања. Процесот на решавање на штети го вршат вработени лица во Друштвото и надворешни соработници (проценители, вештаци и лекари цензори), а воспоставена е одлична соработка и со голем број на сервиси, медицински установи и други специјализирани институции со цел да се олесни процесот на решавање на оштетни побарувања и задоволување на потребите на осигурениците.

Друштвото во текот на 2022 година оствари добивка пред оданочување во износ од 27.250.507,00 денари (27.211.743,00 денари по сметководствени стандарди прифатени во РСМ), додека нето добивката изнесува 23.919.712,00 денари (23.884.819,00 денари по сметководствени стандарди прифатени во РСМ). Согласно остварената добивка по оданочување по сметководствените стандарди прифатени во РСМ друштвото има 5.47% принос на капитал за 2022 година и 9.67% принос на акционерскиот капитал.

Биланс на успех за 2022 година споредбено со 2021 година

Назив на позиција	2022	2021	2022-2021
ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	670.429.229	577.900.505	92.528.724
ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА	423.470.945	365.125.736	58.345.209

ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	25.832.621	24.888.459	944.162
Приходи по основ на провизија од реосигурување	193.284.222	164.428.989	28.855.233
ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ	13.525.772	6.784.153	6.741.619
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	14.315.669	16.673.168	-2.357.499
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	643.217.486	555.867.030	87.350.456
НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	201.272.400	174.852.875	26.419.525
Промени во останатите технички резерви	0	-31.421	31.421
ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ	5.794.714	1.174.837	4.619.877
НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	376.487.034	323.544.276	52.942.758
ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	1.428.981	974.389	454.592
ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ	48.434.406	49.094.139	-659.733
ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	9.884.657	8.678.235	1.206.422
ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	-84.706	-2.420.300	2.335.594
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	27.211.743	22.033.475	5.178.268
ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	3.326.924	2.651.187	675.737
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ	23.884.819	19.382.288	4.502.531

Детален преглед на сите приходи и расходи е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото, кој е прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото.

Друштвото во 2022 година во целост ги исполнуваше потребните критериуми за капитал и маргина на солвентност, и во ниту еден момент не беше загрозна ликвидноста, а што е уште позначајно, Друштвото во текот на целата година имаше адекватни издвоени технички резерви. Побарувањата на Друштвото во текот на 2022 година редовно беа класифицирани согласно сметководствените стандарди, а Друштвото посвети големо внимание на наплата на сите доспеани побарувања.

Биланс на состојба за 2022 година споредбено со 2021 година

Опис на позицијата	31.12.2022	31.12.2021	2022-2021
АКТИВА	1.996.884.452	1.817.211.052	179.673.400
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	3.984.281	7.228.107	-3.243.826
ВЛОЖУВАЊА	1.042.435.159	980.089.665	62.345.494
ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	466.812.863	408.948.000	57.864.863
ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	92.506	2.740.379	-2.647.873
ПОБАРУВАЊА	299.653.121	250.112.878	49.540.243
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	77.522.668	81.483.295	-3.960.627
АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	106.383.854	86.608.728	19.775.126
ПАСИВА	1.996.884.452	1.817.211.052	179.673.400
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	436.420.204	459.780.012	-23.359.808
БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	1.006.453.481	879.625.957	126.827.524
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	5.664.280	5.186.587	477.693
ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	790.566	640.919	149.647
ОБВРСКИ	489.559.052	424.464.091	65.094.961
ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	57.996.869	47.513.486	10.483.383

Детален преглед на средствата и обврските е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото за 2022 година, кој е во прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото за 2022 година.

5. Управување со ризици

Управниот одбор на Друштвото на ден 24.12.2021 година усвои Правила за управување со ризици за 2022, во кој беа опфатени ризиците со кои би можело да се сретнат во работењето во 2022 година. Исто така, Друштвото спроведуваше и Стратегија за инвестирање и ризик за 2022 година усвоена од Управниот одбор на 15.11.2021 година, а одобрена од Надзорниот одбор на 25.11.2021 година. Управниот одбор во целост ги спроведе планираните активности за управување со ризиците и сите ризици беа благовремено предвидени и пресретнати. Во оваа насока Друштвото редовно го контролираше спроведувањето на актите на Друштвото и законските норми, а посебно се обрати внимание на спроведувањето на правилата за реосигурување, прием во осигурување, инвестиции на средства, заштита на лични податоци, како и на сигурноста на информатичките системи на Друштвото. Одборот за ризици на информацискиот систем редовно се состануваше и согласно утврдените приоритети предлагаше соодветни решенија за информациските системи.

Одговорното лице за управување со ризици (Risk officer), во соработка со одговорните лица во организационите единици кои се и носители на ризиците, во текот на 2022 година го координираа процесот на управување со ризици, додека одговорно лице за усогласеност со регулатива (Compliance officer), во соработка со одговорните лица во организационите единици го координираа процесот за усогласеност на Друштвото со законската и подзаконската регулатива. Комитетот за усогласеност со регулатива со кој раководи одговорното лице за усогласеност со регулатива, а во кој членуваат одговорните лица во организационите единици одржаа две формални онлајн седници во текот на 2022 година, како и поголем број на неформални состаноци. Одговорното лице за управување со ризици и одговорното лице за усогласеност со регулатива редовно го известуваат Управниот одбор за своите активности, а потоа се известува и единствениот сопственик, односно Групацијата ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП.



6. Акционерски капитал и акционери

Друштвото има вкупно 403.400 акции со номинална вредност од 10 евра по акција и вкупен акционерски капитал во износ од 4.034.000,00 евра во денарска против-вредност.

Единствен акционер во Друштвото е VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE (ВИГ) со седиште на адреса Шотенринг 30, Виена, Австрија. Групацијата работи во Централна и Источна Европа повеќе од 25 години и е една од водечките осигурителни групации во регионот. ВИГ има околу 25.000 вработени во повеќе од 50 компании во 25 различни држави.

7. Развој на Друштвото

Во текот на 2022 година, Друштвото полисираше досега највисок износ на бруто премија истовремено надминувајќи ја планираната бруто полисирана премија од 775.000.000,00 денари.

Ефикасното и правично решавање на штети беше и ќе остане главен приоритет на Друштвото.


На 15.11.2021 година, од страна на Надзорниот одбор беше одобрен деловниот План за работа согласно кој за 2022 година е планирано да се продолжи со рамномерниот развој во сите сегменти на работењето и да се подобрува успешноста на работењето на Друштвото. Како и во изминатите години, развојот ќе се врши постепено без преземање ризици кои можат да го нарушат работењето во било кој аспект, а зголемувањето на компетентностите на вработените ќе зазема едно од клучните места во развојот. Основата на работењето повторно ќе бидат потребите и услугите кон осигурениците, како и профитабилноста и законското работење.

8. Деловна мрежа, подружници и вработени


Во текот на 2022 година, Друштвото работеше на целата територија на Република Северна Македонија, преку сопствената мрежа на 69 подружници и дирекцијата, и вработени распределени во 28 градови, но и преку 115 застапници во осигурување, 35 брокерски друштва, 2 друштва за застапување во осигурување, како и преку една банка.

Друштвото ја заврши 2022 година со 173 вработени, од кои 117 се во продажба, и 56 во администрација. Бројот на вработени соодветствува со потребите на Друштвото и во секој од вработените соодветно се инвестира на професионален развој со цел да се подобрат и нивните, но и перформансите на друштвото во целина.

- Број на вработени во Друштвото на 31.12.2022 година врз основа на кадрова структура.



- Структура на вработени во Друштвото на 31.12.2022 година по пол и возрасни групи



Организациона структура во Друштвото на 31.12.2022 година

- Надзорен одбор
 - Внатрешен ревизор
 - Овластен актуар
- Управен одбор
- Генерален директор
 - Дирекција
 - Сектор за финансии и сметководство
 - Сектор за штети
 - Област за услуга на клиенти
 - Продажна мрежа/ Подружници

Реден број	Подружница	Адреса
1	Подружница ВИНЕР Београд	Ул. Маршал Тито бр. 32
2	Подружница ВИНЕР Битола	Ул. Димитар Јовановски Мурето бр.10 локал 7
3	Подружница ВИНЕР Битола 1	Ул. Климент Охридски бр.34/Дамела 5-локал 3
4	Подружница ВИНЕР Битола 4	Ул. Климент Охридски бр. 66
5	Подружница ВИНЕР Битола 5	Ул. Солунска бр. 181
6	Подружница ВИНЕР Битола 6	Ул. Јорге Османов бр. 10 в
7	Подружница ВИНЕР Битола 7	Ул. Никола Тесла бр.34, вгр 1/2 кат ПР-2
8	Подружница ВИНЕР Малец	Ул. АСНОМ бр. 7
9	Подружница ВИНЕР Велас 2	Ул. Алексо Демниевски-Бауман бр.3/с
10	Подружница ВИНЕР Велас 4	Ул. Населено место без уличен систем број 1/А
11	Подружница ВИНЕР Виница	Ул. Маршал Тито бр.53
12	Подружница ВИНЕР Велас 5	Ул. Маршал Тито бр.101/8
13	Подружница ВИНЕР Гостивар	Ул. Илинденска бр.193
14	Подружница ВИНЕР Гостивар 3	Ул. Гоце Делчев бр.3
15	Подружница ВИНЕР Гостивар 4	Ул. Величица бр.6
16	Подружница ВИНЕР Дабар	Ул. Атанасие Илиќ бр. 66-ТЦ Мимоза
17	Подружница ВИНЕР Демир Хисар	Ул. Витолска бр. 66
18	Подружница ВИНЕР Кавадарци	Ул. 4-ти Јули бр.14
19	Подружница ВИНЕР Кавадарци 2	Ул. 29-ти Ноември бр.36
20	Подружница ВИНЕР Кичево	Бул. Ослободуваче бр.44
21	Подружница ВИНЕР Кичево 1	Ул. 11-ти Септември 66 локал 5
22	Подружница ВИНЕР Кочани 1	Ул. Никола Карев бр. 1/3-3
23	Подружница ВИНЕР Кочани 2	Ул. Маршал Тито бр. Шопинг /Центар-Д
24	Подружница ВИНЕР Кочани 3	Ул. 29 Ноември бр. 1, вл.3, кат ПР
25	Подружница ВИНЕР Крива Паланка	Ул. Св.Јован Осоговски бр.45
26	Подружница ВИНЕР Крушево	Ул. Никола Гурковиќ бр.1
27	Подружница ВИНЕР Куманово	Ул. Литвиовска Река Бедине
28	Подружница ВИНЕР Куманово 2	Ул. ЈНА бр.6
29	Подружница ВИНЕР Македонски Брод	Ул. Маршал Тито бр.46
30	Подружница ВИНЕР Неготино 2	Ул. Јане Сандански бр.1
31	Подружница ВИНЕР Охрид	Бул. Туристичка-65
32	Подружница ВИНЕР Охрид 1	Ул. 7-ми НОЕМВРИ бр. 256
33	Подружница ВИНЕР Прилеп 2	Ул. 11-ти Октомври бр. 2/1 приврземе број 8
34	Подружница ВИНЕР Прилеп	Ул. Јане Сандански бр.1/1 кат 1
35	Подружница ВИНЕР Пробиштип	Ул. Јован Стојановски бр.7 А

Реден број	Подружница	Адреса
36	Подружница ВИНЕР Пробиштип 1	Ул. Мило Васкиќ бр. 7
37	Подружница ВИНЕР Радовиш 1	Ул. Партизанска бр. 32/2, кат ПР
38	Подружница ВИНЕР Радовиш	Бул. Александар Македонски бр. 19А/1-3
39	Подружница ВИНЕР Радовиш 2	Бул. Александар Македонски бр. 98
40	Подружница ВИНЕР Радовиш 3	Ул. 22-ти ОКТОМВРИ бр. 1/3-Поткоње
41	Подружница ВИНЕР Радовиш 4	Ул. 22-ти Октомври бр. 1-4
42	Подружница ВИНЕР Работи	Ул. 29-ти Ноември бр. 1/2 кат ПР бр. 1
43	Подружница ВИНЕР Свети Никола	Ул. Маршал Тито бр. 100
44	Подружница ВИНЕР Скопје 1	Ул. Зорница бр. 1-лонг 19 Аеродром
45	Подружница ВИНЕР Скопје	Ул. ПАНДИЛ ШКИНОВ бр. 4/2 кат ПР-7
46	Подружница ВИНЕР Скопје 4	Ул. Франлин Рузвелт бр. 34-1
47	Подружница ВИНЕР Скопје 5	Ул. Виланска бр. 3/лон. 15
48	Подружница ВИНЕР Скопје 7	Ул. Бгари Македонски Бригада бр. 2/5 кат ПР
49	Подружница ВИНЕР Скопје 11	Ул. Белаева бр.32, бр.1/1-4
50	Подружница ВИНЕР Скопје 12	Ул. Лука Герев бр.7
51	Подружница ВИНЕР Скопје 13	Ул. 20 бр.78А, Сарај
52	Подружница ВИНЕР Скопје 17	Ул. Наум Наумовски Борча 40/1-2
53	Подружница ВИНЕР Скопје 18	Бул. Видое Смилевски ЕАТО бр.51/2, кат ПР-15
54	Подружница ВИНЕР Скопје 20	Ул. Димитрие Чуповски број 68 вгр. 1/1-1
55	Подружница ВИНЕР Скопје 21	Ул. Бутелска бр.17А
56	Подружница ВИНЕР Скопје 23	Ул. 3-та Македонска Бригада 31 бр. 1, вл.1, кат ПР
57	Подружница ВИНЕР Скопје 26	Ул. Рудо број 33
58	Подружница ВИНЕР Скопје 29	Бул. Партизански Одреди бр.17
59	Подружница ВИНЕР Скопје 32	Ул. Александар Македонски бр.9 лок 40
60	Подружница ВИНЕР Струга	Ул. Ј.Сандански број 1, влез 1, кат ПР, Мислешев
61	Подружница ВИНЕР Струга 2	Ул. Пролетерски Бригади бр.1
62	Подружница ВИНЕР Струмица	Ул. Ленинска бр.74
63	Подружница ВИНЕР Струмица 1	Ул. Климент Охридски бр. 62
64	Подружница ВИНЕР Струмица 2	Ул. БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр.51
65	Подружница ВИНЕР Тетово 2	Ул. Видое Смилевски Бето бр. 1
66	Подружница ВИНЕР Тетово 3	Ул. Маршал Тито бр. 58
67	Подружница ВИНЕР Тетово 4	Ул. Илинденска бр. 66
68	Подружница ВИНЕР Тетово 6	Ул. Борис Кидрич бр.91
69	Подружница ВИНЕР Штип	Ул. Ванчо Прич бр.1/1, кат ПР, бр.1

9. Односи со матичната компанија

Како што е наведено во точката 5 од овој Извештај, единствен сопственик на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје е VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE (ВИГ). Друштвото имаше соработка со единствениот акционер, како и со ВИГ РЕ, компанија за реосигурување во сопственост на единствениот акционер, која

има А+ рејтинг. При соработката во целост се почитуваат Законските и подзаконските норми за реосигурување, како и Програмата за реосигурување на друштвото.

Трансакциите со ВИГ и ВИГ РЕ, потпаѓаат под трансакции со заинтересирани страни, но за истите не е потребна процедура за одобрување согласно одредбите за зделки со заинтересирани страни од Законот за трговските друштва, бидејќи е исполнет условот од член 457 став 3 точка 2 од Законот за трговските друштва, односно сите акционери имаат интерес од зделката.

10. Корпоративно управување

Органите на управување се формирани согласно Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и Статутот на друштвото.

Друштвото има двостепен систем на управување, односно има Управен одбор и Надзорен одбор.

Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје во текот на 2022 година, во целост ги извршуваше своите надлежности почитувајќи ги сите законски, подзаконски, интерни и групациски правила. Во текот на 2022 година имаше промена во персоналниот состав на Управниот одбор кој, заклучно со 25.07.2022 година работеше во следниот состав:

- Проф. д-р Зоран Нарашанов - Претседател на Управниот одбор,
- Ана Серафимова - Член на Управниот одбор и
- Насер Зенку - Член на Управниот одбор.

Поради смрт на членот и Претседател на Управниот одбор на Друштвото Проф. Д-р Зоран Нарашанов на 25.07.2022 година, Надзорниот одбор на Друштвото констатира престанок на функцијата.

На 15.09.2022 Надзорниот одбор на Друштвото го именува: Климе Попоски, за член и Претседател на Управниот одбор на Друштвото.

Претседателот на Управниот одбор на Друштвото истовремено го носи називот Генерален директор на Друштвото и е лице со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет, согласно Статутот на Друштвото, со мандат заклучно со 31.12.2024 година.

Со Решение, Агенцијата за супервизија на осигурување издаде согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување за Климе Попоски за период од 15.11.2022 година заклучно со 31.12.2024 година.

Од 15.11.2022 година заклучно со 31.12.2022 година Управниот одбор работеше во состав:

- Климе Попоски - Претседател на Управниот одбор
- Ана Серафимова - Член на Управниот одбор
- Насер Зенку - Член на Управниот одбор.

Сите членови на Управниот одбор пред стапување на функцијата имаат добиено соодветни решенија за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување.

На 14.12.2022 година Надзорниот одбор на Друштвото донесе Одлука за именување (реизбор) на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР- Виена Иншуренс Груп Скопје со која се изврши реизбор на досегашниот член Ана Серафимова за период заклучно со 31.12.2024 година и Одлука за именување (реизбор) на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР- Виена Иншуренс Груп Скопје со која се изврши реизбор на досегашниот член Насер Зенку за период заклучно со 31.12.2024 година.

Согласно законските и подзаконските прописи во Агенцијата за супервизија на осигурување се поднесени сите документи за реизбраните членови на Управниот одбор за добивање Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на Друштвото за осигурување.

Согласно одлука на Собранието на акционери, членовите на Надзорниот одбор не добиваат надомест за вршењето на своите функции, додека податоците за надоместоците на членовите на Управниот одбор се дел од Финансиските извештаи, кои се составен дел на овој Годишен извештај. Бруто годишен надоместок по основ на плата и други права заклучно со 31.12.2022 година на членовите на УО на Друштвото изнесува 10.426.095,00 денари.

Во текот на 2022 година Надзорниот одбор на Друштвото работеше во состав од 3 (три) члена:

1. Габор Лехел /Gabor Lehel/ - Претседател на Надзорниот одбор;
2. Филип Бардас /Philipp Bardas/ - член на Надзорниот одбор;
3. Зоран Димов /Zoran Dimov/ - независен член на Надзорниот одбор и

Сите членови на Надзорниот одбор ги исполнуваат потребните услови за извршување на својата функција согласно Законот за трговските друштва и Законот за супервизија на осигурување и до Агенцијата за супервизија за осигурување се доставени сите потребни известувања и докази во однос на исполнување на стандардите за соодветност (fit and proper criteria) на секој од членовите поединечно.

На 06.05.2022 година беше одржана редовна седница на годишното Собрание на акционери. На годишното Собрание беа одобрени сите годишни извештаи за 2021 година, беше одобрена работата на сите членови на Управниот и Надзорниот одбор за 2021 година.

Согласно известувањето од Агенцијата за супервизија за осигурување во однос на прашањето за исплата на дивиденда, Собранието ја донесе одлуката за употреба на акумулирана (нераспределена) добивка на Друштвото за деловната 2019 и деловната 2020 година и распределба на остварената нето добивка на Друштвото за деловната 2021 година. Со одлуката се утврди, 85% од акумулираната (нераспределена) добивка на Друштвото од деловната 2019 и деловната 2020 година да се употреби за исплата на дивиденда, а вкупната нето добивка остварена во деловната 2021 година се распредели на законски дел за резерви за сигурност, а остатокот од добивката беше пренесен како нераспределена добивка за наредната година.

На 06.07.2022 беше одржано вонредно Собрание на Акционери на кое се донесе Одлука за измена на седиштето на Друштвото на нова адреса на ул. Железничка број 41, Скопје, општина

Центар и Одлука за измена на Статутот на Друштвото во делот на измена на седиштето на Друштвото.

11. Политики и внатрешни акти на Друштвото

Друштвото во текот на 2022 година усвои нови, односно ревидираше дел од постојните интерни акти и политики во насока на подобрување на корпоративното управување на Друштвото, а истовремено работеше и на усогласување на внатрешните акти со нова законска регулатива како и со ВИГ Групациската регулатива.

Во однос на интерните акти, меѓу другите, подетално утврдени во точката 2 на овој извештај, беа ревидирани и Кодексот на деловна етика, интерните и ВИГ Групациските акти за управување со документи, реосигурување, за следење и постапување во случај на меѓународни санкции, за спречување на злоупотреба на пазарот, за аутсорсинг, за усогласување со регулатива, за информатичка технологија, за реосигурување, заштита на личните податоци, регулатива за човечки ресурси - оценување на квалификуваноста и подобноста на клучните лица, наградување, регулатива за работата на внатрешната ревизија и други. Меѓу другите акти, како нови интерни акти на Друштвото беа усвоени: Правилник за потпишување на документи, Правилник за определување на траењето на годишниот одмор на вработените во друштвото, Упатство за следење и постапување во случај на меѓународни санкции, Политика за приватност на личните податоци при посета или регистрација на интернет страницата на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје.

Поддршка на информатичката технологија

Информатичката технологија е клучен фактор за зголемување на перформансите и за современо работење и подобрување на ефектите во работењето. Друштвото континуирано ги следи новините во информатичката технологија и истите ги имплементира.

Изминатата 2022 година беше доста активна од ИТ аспект, при што како критичен проект може да се издвои извршената преселба на Дирекцијата на Друштвото на друга локација. Оваа активност беше успешно завршена, при што во период од една недела беше обезбеден полн работен капацитет на сите критични ИТ системи и линкови. Комплетирањето на оваа активност продолжи и во наредниот период од неколку месеци се до целосно воспоставување на сите дополнителни системи.

Во 2022 година во ИТ секторот беа реализирани значителни кадровски промени. Во втората половина на 2022 година беа пополнети предвидените позиции со вработување на нов стручен кадар, со што се изврши консолидација на ИТ тимот и се овозможи да се имплементира соодветна сегрегација на должностите и редуваност во оперативноста.

Во текот на 2022, покрај тековните активности за поддршка на сите сектори во Друштвото, беше имплементиран и нов канал за онлине продажба на полиси за кредитно осигурување преку филијалите на Шпаркасе банка АД Скопје. Со имплементација на овој модул се овозможи директна продажба на полиси за осигурување на кредити од самите вработени во филијалите

на банката со што значително се подобри ефикасноста во работењето и значително се скрати времето потребно за изготвување на полисите. Продажбата започна во 2023 година.

Од аспект на иден развој на софтверските решенија донесени беа критични одлуки за промена на главниот информатички систем и консолидација на сите онлине канали на продажба во еден интегриран систем. Целосната имплементација на овие проекти се очекува да заврши до крајот на 2023.

12. Назив, адреса и датум на именување на овластен ревизор

Овластен надворешен ревизор на Друштвото за 2022 година, согласно одлуката на Собранието на акционери од 2021 година е Друштвото за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје (PWC). Назначениот овластен ревизор е со седиште на адреса Бул. 8-ми Септември бр.16, Хипериум Бизнис Центар, 2-ри кат, Скопје, а нивната веб страна е www.pwc.com.mk

Согласно Законот за супервизија на осигурување, Друштвото има вработено и внатрешен ревизор кој има лиценца за овластен ревизор.

Внатрешен ревизор на Друштвото за 2022 година е г-дин Дарко Калин со лиценца за овластен ревизор. Внатрешната ревизија на Друштвото, во согласност со Годишната Програма и план за работа на Внатрешната ревизија, во текот на 2022 година изврши 7 ревизии по поделни области на работењето на Друштвото, како што е наведено подолу:

1. ревизија во Секторот за штети;
2. ревизија во Секторот за финансии и сметководство;
3. ревизија во Секторот за Информатички технологии;
4. ревизија во Областа за Услуга на клиенти и администрација;
5. ревизија во делот на надворешните соработници и даватели на услуги;
6. ревизија во делот на усогласеност со законска регулатива;
7. ревизија при ненајавена контрола на подружници.

Со извршените ревизии беа опфатени сите клучни функции во работењето на Друштвото. Поединечните извештаи за извршените ревизии за 2022 година се доставени и разгледани од страна на секторските менаџери и Управниот Одбор на Друштвото. Вкупно дадени се 11 препораки, од кои што 6 се со средно ниво на ризик, а 5 со ниско ниво на ризик. Договорените и доспелите активности со менаџментот за елиминирање на утврдените наоди беа завршени на предвидениот начин и во предвидените рокови. Заклучно со 31 декември 2022 година, остануваат за имплементација вкупно 9 препораки, чијшто рок на имплементација е во 2023 година. Од нив, 4 се со ниско ниво на ризик, а 5 со умерено.

13. Класи за осигурување и видови на договори за осигурување

Согласно Законот за супервизија на осигурување осигурителните друштва можат да работат само во оние класи за осигурување за кои имаат согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување. Друштвото со Решение на Министерството за финансии бр. 18-24809/2 од 24.10.2002 година и бр. 12-9216/2 од 13.04.2009 година има дозвола за работа во 17 класи за осигурување:

1. Осигурување од последици на несреќен случај (незгода) - Класа 1
2. Здравствено осигурување - Класа 2
3. Осигурување на моторните возила (каска) - Класа 3
4. Осигурување на шински возила (каска) - Класа 4

5. Осигурување на воздухоплови (каска) - Класа 5
6. Осигурување на пловни објекти (каска) - Класа 6
7. Осигурување на стока во превоз (карго) - Класа 7
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди - Класа 8
9. Други осигурувања на имот - Класа 9
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила - Класа 10
11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови - Класа 11
12. Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти - Класа 12
13. Општо осигурување од одговорност - Класа 13
14. Осигурување на кредити - Класа 14
15. Осигурување на гаранции - Класа 15
16. Осигурување на правна заштита - Класа 17
17. Осигурување на туристичка помош - Класа 18

Во овие класи на осигурување, Друштвото ги склучуваше следните видови на договори за осигурување: Зелен картон; Патничко осигурување; Транспорт - меѓународен, копнен; Групно патничко осигурување; Осигурување од незгода; Здравствено осигурување на странци во РСМ; Осигурување пожар индустрија; Осигурување пожар цивил; Патници во јавен превоз; Транспорт - домашен, копнен; Кршење на машини; Гранично осигурување; Задолжително осигурување на бродови и чамци; Провална кражба и разбојништо; ЦМР; Транспорт - меѓународен, авионски; Кршење стакло; Осигурување на објекти во градба; Електростопански претпријатија - кршење машини; Електроснки сметачи и процесори; Менаџерско осигурување; Домаќинско осигурување; Поморски транспорт; Осигурување на стакло од кршење; Дополнително здравствено осигурување на лица во случај на тешки болести и операции; Осигурување на компјутерска опрема; Осигурување на филмски претпријатија; ТИР гаранции; Задолжително осигурување на авиони; Електростопански претпријатија; Каска осигурување на бродови и чамци; Осигурување на стока во ладилници; Каска осигурување на авиони; Дополнително здравствено осигурување; Осигурување од одговорност на здравствени работници; Осигурување од одговорност на нотари; Осигурување од одговорност на туристички агенции; Осигурување од одговорност на адвокати; Осигурување од општа одговорност; Осигурување од одговорност на брокери; Осигурување од одговорност од употреба на производ; Осигурување од одговорност на сметководители; Осигурување од одговорност на извршители; Осигурување од одговорност на телохранители, детективи и агенции за обезбедување; Осигурување од одговорност на судски вештаци и проценители; Осигурување од одговорност на стечајни управители; Осигурување од одговорност на геодети; Осигурување од одговорност на проектанти; Осигурување од одговорност на работодавач; Осигурување од одговорност на ревизори; Осигурување од одговорност на шпедитери; Каска осигурување на моторни возила; Комбинирано осигурување - патничко и незгода; Комбинирано осигурување на здравствени установи; Осигурување на хипотекарни кредити; Осигурување на имот на физички лица; Осигурување на мали и средни претпријатија; Осигурување на посеви и плодови; Пожар цивил; Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности; и Автомобилска одговорност.

14. Корпоративна општествена одговорност (CSR)

Како дел од Виена Иншуренс Груп, која што е потписник на необврзувачкиот Глобален договор на Обединетите нации наменет за охрабрување на бизнисите и фирмите ширум светот да усвојат одржливи и општествено одговорни политики и да известуваат за нивното спроведување, Друштвото во 2022 година ја потврди својата посветеност кон корпоративната општествена одговорност и одржливиот развој во сите свои деловни сегменти.

Друштвото има усвоено Кодекс за деловна етика, согласно принципите на деловна етика на целата Групаација ВИГ. Прекршувањето на Кодексот претставува кршење на работниот ред и дисциплина и со себе повлекува соодветни санкции.

Со своето работење, како членка на Групаацијата ВИГ, Друштвото ги применува меѓународно прифатените принципи на корпоративна општествена одговорност, и тоа: промовирање на општествена одговорност, транспарентност, етичко однесување, спречување на судир на интереси, спречување на корупција и поткуп, спречување на злоупотреба на пазарот, спречување на перење пари и финансирање тероризам и кршење на меѓународни санкции, професионален однос кон клиентите и доверлива комуникација, дијалог со сите засегнати страни, како и унапредување на човековите права и заштита на природната средина.

Како обврска и придонес во заштита на животната средина, Друштвото активно презема низа мерки за рационално и ефикасно користење на природните ресурси и редуцирање на емисијата на стакленички гасови преку намалување на потрошувачката на електрична енергија со користење на енергетски ефикасни деловни простори со сензорско лед осветлување, намалување на потрошувачката на гориво за служени возила, зголемена употреба на електроскутери. Во иднина се планира обнова на возниот парк со набавка на нови хибридни и електрични возила.

Како мерки за намалување на отпадот, Друштвото има склучено договор со овластена компанија за управување со отпад. Се врши континуирана селекција на отпаден материјал, поттикнување на онлајн комуникација и работа без печатење на документи. При преселбата на новата локација на Дирекцијата целокупниот мебел и основни средства за опремување на просториите беше преселен и повторно искористен.

Исто така, Друштвото се вклучи во кампања под мотото „Донирајте стара хартија - за нова Брајова книга“ заедно со Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ - Скопје. Целта на акцијата е да собере стара и неупотреблива хартија со цел истата да се рециклира и да се добие нова хартија која ќе се употреби за изготвување на учебници на Брајово писмо.

Друштвото, како дел од стратегијата за одговорно управување води посебна грижа за вработените, клиентите и заедницата во целина.

За вработените кои во текот на 2022 година имаат дадено посебен придонес во успехот и развојот на Друштвото, беа доделени различни стимуланси во вид на награди и признанија. Успешно беше реализиран Тим билдинг со различни видови на активности со цел на зајакнување на тимската работа и усовршување на релевантните вештини на вработените во општено опкружување, како би се воспоставиле поблиски пријателства.

Во рамките на Тим билдингот Друштвото ја покажа својата хумана страна и грижа за заедницата преку ангажирање и учество на вработените на Друштвото во активностите на реновирање и обновата на просториите на Здружението за воспитно-образовна психо-социјална поддршка Б.О.П.С поддршка-Охрид како и донација на финансиски средства на Здружението.

Како придобивки за вработените во текот на 2022 година можат да се споменат и исплата на зголемени износи за регрес за годишниот одмор над законскиот минимум, како и обезбедување на паричен износ за јубилејните награди, реализација на предновогодишна прослава со пригодна програма и подароци за децата на вработените во Друштвото.

Грижата за клиентите е во постојан фокус на Друштвото и затоа се обезбедува максимална достапност (преку контакт центарот, официјалните веб-страници и социјалните мрежи) за секаков вид на информации или помош, особено кога се случуваат непредвидливи ситуации.

Долгорочните односи со клиентите се надградуваат преку континуирано следење на нивните барања и потреби, додека од друга страна, клиентите тоа го препознаваат и таквиот однос го наградуваат со нивната лојалност и доверба. Друштвото редовно го следи задоволството на клиентите и ги анализира повратните информации, со цел подобрување на квалитетот на услугите и производите.

Друштвото врши постојани активности како поддршка на локалната и пошироката општествена заедница. Заложбата за општествена одговорност е наведена во нашата мисија, цел и стратегија. Во ова поле, Друштвото е особено ориентирано кон Целите за одржлив развој (SDG) бр. 17 - „Партнерство до целите“. Целите за одржлив развој ги нагласуваат меѓусебно поврзаните еколошки, социјални и економски аспекти на одржливиот развој, ставајќи ја одржливоста во нивниот центар.

Во текот на 2022 година, Друштвото создаде партнерства со локалната заедница, невладини организации, образовни институции, семејства на кои им е потребна помош, талентирани индивидуалци и други. Правото на приватност и Заштита на личните податоци на клиентите се висок приоритет на Друштвото. Друштвото посветува особено внимание на заштитата на личните податоци во секој сегмент од деловните процеси согласно законските и подзаконските акти како и согласно стандардите воспоставени во рамките на Виена Иншуренс Груп, чија членка е Друштвото.

15. Завршни согледувања

Друштвото и покрај економската криза, организациските и структурните промени, сепак успеа да го надмине планот за 2022 година во поглед на бруто полисираната премија и да ја оствари планираната добивка. Друштвото имаше успешна 2022 година, горди сме на постигнатите резултати, но пред сè сме горди на сите наши осигуреници, кои поради нашата посветеност на нивните потреби во управувањето со ризиците одлучија да ни ја дадат својата доверба во огромен број.

На крајот на годината Друштвото има вкупна бруто полисирана премија од 982.854.038,00 денари. Ваквите резултати само го покажуваат вистинскиот приод на Друштвото кон сопственото работење, кое е фокусирано на давање на беспрекорна услуга на нашите осигуреници.

Истовремено, Управниот одбор беше целосно посветен и кон остварување на поставените цели, остварена е добивка по оданочување во износ од 23.884.819,00 денари, што е 9,67% принос на акционерскиот капитал. Ваквите позитивни резултати се само одличен вовед во новата 2023 година, каде Друштвото очекува да продолжи со развојот и да ги исполни сите поставени цели во Планот за работа за 2023 година.

Прилог и составен дел на овој Извештај се Годишните финансиски извештаи и Потврдата од овластен актуар со мислење согласно Законот за супервизија на осигурување.

**Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје**

**Претседател на Управен одбор
Климе Попоски**

**Член на Управен одбор
Ана Серафимова**

**Член на Управен одбор
Насер Зенку**

Акционерско друштво за осигурување

ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2022 година

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	5
Извештај за промените во капиталот	10
Извештај за паричниот тек	12
Белешки кон финансиските извештаи	15-71

Годишен извештај за работењето

Неревидирана годишна сметка

Извештај на независниот ревизор

До Акционерите и Надзорниот одбор на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје („Друштвото“), коишто ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на Менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија (“Стандардите”). Стандардите бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење


Според нашето мислење, финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2022 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на годишната сметка и годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Друштвото во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2022 година.


Драган Давитков
Управител




Симе Јовановски
Овластен ревизор

Прајсвотерхаускуперс Ревизија ДОО Скопје

31 март 2023
Скопје, Северна Македонија

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
Македонија - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП**

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2022 година

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

Белешка	2022	2021
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	670.429	577.901
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	423.471	365.126
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7 980.699	846.671
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	7 2.155	1.677
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	7 (6.795)	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7 (510.481)	(440.360)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7 (77.301)	(74.421)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	2.830	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7 32.364	31.559
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8 25.832	24.888
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти	-	-
2.1 Приходи од наемнини	-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
3. Приходи од камати	8 25.317	24.379
4. Позитивни курсни разлики	8 515	509
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка	-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	-	-
7. Останати приходи од вложувања	-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	9 193.284	164.429
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	9 13.526	6.784
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	14.316	16.673

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

Белешка	2022	2021
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	(643.217)	(555.867)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	(201.272)	(174.853)
1. Бруто исплатени штети	(364.464)	(341.223)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	5.357	5.595
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	184.690	174.669
5. Промени во бруто резервите за штети	(49.526)	(35.991)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	22.671	22.097
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	31
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување	-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување	-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)	-	31
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	-	31
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

Белешка	2022	2021
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		
11 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	(5.795)	(1.175)
11 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	(5.754)	(1.090)
	(41)	(85)
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	(376.487)	(323.544)
1. Трошоци за стекнување	12 (226.418)	(194.940)
12 1.1 Провизија	(199.347)	(165.081)
12 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	(46.846)	(45.380)
12 1.3 Останати трошоци за стекнување	-	-
12 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување	19.775	15.521
2. Административни трошоци	13 (150.069)	(128.604)
13 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	(12.883)	(13.753)
13 2.2 Трошоци за вработените	(59.315)	(49.249)
13 2.2.1 Плати и надоместоци	(54.586)	(47.438)
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	-	-
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	-	-
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	-	-
13 2.2.5 Останати трошоци за вработени	(4.729)	(1.811)
13 2.3. Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	(13.476)	(14.136)
13 2.4 Останати административни трошоци	(64.395)	(51.466)
13 2.4.1 Трошоци за услуги	(44.488)	(34.823)
13 2.4.2 Материјални трошоци	(10.712)	(7.709)
13 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	(9.195)	(8.934)
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	14 (1.429)	(974)
14 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	-	-
14 2. Трошоци за камати	-	-
14 3. Негативни курсни разлики	(1.429)	(974)
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба	-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

	Белешка	2022	2021
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	15	(48.434)	(49.094)
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	15	(48.434)	(49.094)
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	16	(9.885)	(8.678)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	17	(85)	2.420
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		27.212	22.033
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	18	(3.327)	(2.651)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		23.885	19.382
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

Белешка	2022	2021	
АКТИВА			
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1. Гудвил	19	3.984	7.228
2. Останати нематеријални средства	19	-	-
		3.984	7.228
Б. ВЛОЖУВАЊА		1.042.435	980.090
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	20	827	855
1.1 Земјиште		827	855
1.2 Градежни објекти		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	20	827	855
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		-	-
2.3 Останати материјални средства	20	-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ			
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	21	23.902	23.685
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	21	23.902	23.685
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		1.017.706	955.550
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	22	246.583	247.119
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година			
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	22	246.583	247.119
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	22	320.182	295.383
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	22	320.182	295.383
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2022	2021
3. Финансиски вложувања за тргување	-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани	450.941	413.048
4.1 Дадени депозити	22 430.412	400.583
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	-	-
4.3 Останати заеми	-	-
4.4 Останати пласмани	22 20.529	12.465
5. Деривативни финансиски инструменти	-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	30 466.813	408.948
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	30 219.197	184.004
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	30 247.616	224.944
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	23 93	2.740
1. Одложени даночни средства	-	-
2. Тековни даночни средства	23 93	2.740
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	299.653	250.113
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	24 193.197	162.486
1. Побарувања од осигуреници	24 193.197	162.486
2. Побарувања од посредници	-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2022	2021	
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	25	11.915	7.635
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	-	-	
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	25	11.915	7.635
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	26	94.541	79.991
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	26	36.367	33.104
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	26	14.214	13.163
3. Останати побарувања	26	43.960	33.725
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		77.523	81.483
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	20	13.314	19.029
1. Опрема	20	13.030	18.745
2. Останати материјални средства		284	284
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	28	64.209	62.454
1. Парични средства во банка	28	63.154	60.866
2. Парични средства во благајна	28	699	1.247
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	28	356	341
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	27	106.384	86.609
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА			
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	27	106.384	86.609
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		-	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ			
S. ВКУПНА АКТИВА		1.996.885	1.817.211
И. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА		138.829	116.400

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2022	2021
ПАСИВА		
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	436.421	459.780
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	29 247.037	247.037
1. Запишан капитал од обични акции	29 247.037	247.037
2. Запишан капитал од приоритетни акции	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	-	-
1. Материјални средства	-	-
2. Финансиски вложувања	-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	-	-
IV. РЕЗЕРВИ	29 125.071	118.610
1. Законски резерви	29 125.071	118.610
2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5. Останати резерви	-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	29 40.428	74.751
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	29 23.885	19.382
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	-	-
B. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	-	-
V. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	30 1.006.453	879.626
I. Бруто резерви за преносни премии	30 524.782	447.481
II. Бруто математичка резерва	-	-
III. Бруто резерви за штети	30 481.671	432.145
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	30 -	-
V. Бруто еквилизациона резерва	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	31 5.664	5.187
1. Резерви за вработени	31 5.125	4.648
2. Останати резерви	31 539	539
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	791	641
1. Одложени даночни обврски	561	193
2. Тековни даночни обврски	230	448
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2022	2021	
Ж. ОБВРСКИ	32	489.559	424.464
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	32	14.502	11.214
1. Обврски спрема осигуреници	32	14.221	11.172
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	32	281	42
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	32	403.019	353.600
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	32	403.019	353.600
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	32	72.038	59.650
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	32	50.547	43.665
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		-	-
3. Останати обврски	32	21.491	15.985
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	33	57.997	47.513
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА		1.996.885	1.817.211
J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА		138.829	116.400

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 71 беа одобрени од Надзорниот одбор на 16 март 2023 година и потпишани во нивно име од:



Климе Попоски
Генерален директор и
Претседател на Управен одбор



Никола Латиновски
Менаџер на Сектор за финансии
и сметководство

Ана Серафимова
Член на Управен одбор

Емилија Милошевска
Лиценциран сметководител
Број на лиценца 0104133

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Остатни резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревапозирање на резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 јануари 2021 година		247.037	-	107.192	-	-	-	107.192	-	-	51.914	34.255	440.398
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 1 јануари 2021 година – преравено	28	247.037	-	107.192	-	-	-	107.192	-	-	-	-	354.229
Добивка или загуба за 2021 година		-	-	11.418	-	-	-	11.418	(11.418)	-	(11.418)	19.382	19.382
Добивка или загуба за 2021 година		-	-	11.418	-	-	-	11.418	(11.418)	-	(11.418)	19.382	19.382
Несопственички промени во капиталот	28	-	-	11.418	-	-	-	11.418	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	11.418	-	-	-	11.418	(11.418)	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021 година	28	247.037	-	118.610	-	-	-	118.610	-	-	74.751	19.382	459.780

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани и акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревапорирациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 јануари 2022 година		247.037	-	118.610	-	-	-	118.610	-	-	94.133	-	459.780
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2022 година – преравено		247.037	-	118.610	-	-	-	118.610	-	-	94.133	-	459.780
Добивка или загуба за 2022 година		-	-	6.461	-	-	-	6.461	-	-	(6.461)	23.885	23.885
Добивка или загуба за 2022 година		-	-	6.461	-	-	-	6.461	-	-	-	23.885	23.885
Несопственички промени во капиталот		-	-	6.461	-	-	-	6.461	-	-	(6.461)	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	6.461	-	-	-	6.461	-	-	(6.461)	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47.245)	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 година		247.037	-	125.071	-	-	-	125.071	-	-	40.428	23.885	436.421

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек

Во илјади денари

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси
2. Премија за реосигурување и ретроцесија
3. Приливи од учество во надомест на штети
4. Примени камати од работи на осигурување
5. Останати приливи од деловни активности

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија
4. Надоместоци и други лични расходи
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување
6. Платени камати
7. Данок на добивка и останати јавни давачки
8. Останати одливи од редовни активности

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

Белешка	2022	2021
	1.391.432	1.168.710
	942.856	833.243
	-	-
	180.375	176.781
	345	407
	267.856	158.279
	(1.300.248)	(1.111.783)
	(361.187)	(332.012)
	-	-
	(502.620)	(427.557)
	(105.800)	(93.634)
	(192.126)	(126.858)
	(15.421)	(15.880)
	(123.094)	(115.842)
	91.184	56.927
	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Во илјади денари

Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Приливи по основ на нематеријални средства
2. Приливи по основ на материјални средства
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Приливи по основ на вложувања кои се расположливи за продажба
7. Приливи по основ на останати финансиски пласмани
8. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка
9. Приливи од камати

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Одливи по основ на нематеријални средства
2. Одливи по основ на материјални средства
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Одливи по основ на вложувања расположливи за продажба
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Одливи од камати

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

Белешка	2022	2021
	231.313	294.066
	-	-
	1.312	2.015
	-	-
	-	-
	-	-
	206.080	264.529
	-	-
	23.921	27.522
	(273.497)	(305.094)
	(1.115)	(1.498)
	(3.232)	(7.550)
	-	-
	-	-
	-	-
	(269.150)	(296.046)
	-	-
	-	-
	-	-
	(42.184)	(11.028)

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Во илјади денари

Белешка	2022	2021
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
И. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	(47.245)	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	(47.245)	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	(47.245)	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	1.622.746	1.462.777
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(1.620.990)	(1.416.878)
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	1.755	45.899
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	62.454	16.555
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	64.209	62.454

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

1. Општи информации

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија на ул. Железничка бр.41 Скопје, Северна Македонија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 17 класи на неживотно осигурување, а најзначајна активност на Друштвото се осигурување од одговорност кон трети лица.

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен Весник 84/2005, 71/2006, 25/2007, 87/2008, 17/2009, 23/2009, 42/2010, 48/2010, 8/2011, 21./2011, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 217/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016, 64/2018, 120/2018, 195/2018, 225/2018, 239/2018, 290/2020, 215/2021, 99/2022), Законот за Супервизија на осигурувањето (Службен Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010, 44/2011, 112/2011, 7/2012, 30/2012, 45/2012, 60/2012, 64/2012, 23/2013, 188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и 23/2016, 83/2018, 198/2018, 101/2019, 31/2020, 173/2022), Правилниците-(Службен.Весник 13/2018, 191/2018, 36/2019, 37/2019, 47/2019, 69/2019, 170/2019, 246/2019, 96/2020, 107/2020, 224/2020, 260/2020, 280/2020, 303/2021, 118/2022), сметководствените стандарди применливи во Р. Македонија, а објавени во Правилникот за водење на сметководство (Службен весник 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применливи од 01.01.2012), “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 36/2019, 118/2022 а се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013 и 61/2016, 170/2019, 118/2022.

Правилникот за водење на сметководство се состои од Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување ИМСФИ- МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди МСС МСС1- МСС 41, Комитетот за толкувања на меѓународното финансиско известување КТМФИ КТМФИ 7 до КТМФИ 32 МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13 МСФИ 14, МСФИ 15 МСФИ 16, МСФИ 18, МСФИ 19, МСФИ 20 and МСФИ 21 не се вклучени во Правилникот за сметководство и не се применети од страна на компанијата. Меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ (вклучително МСФИ 1) се иницијално објавени во Службен Весник во 1997 а оттогаш се извршени неколку измени. Последната измена е со датум од декември 2010 година. Компанијата ги почитува сите релевантни стандарди и нивни интерпретации а кои се објавени во Службен весник.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

(б) Деловно опкружување на компанијата

Република Северна Македонија, иако со бавен развој, сепак покажува карактеристики на развој на пазарната економија. Просечната годишна стапка на инфлација во 2022 изнесува 14,2%, со најголемо месечно влијание во октомври од 19,8%. Исто така, забележано е зголемување на процентот на извозот на стоки од 19,9% и на увозот на стоки за 25,8% на годишна основа. Стапката на невработеност се намали, додека просечната плата е поголема во споредба со 2021 година.

Горенаведените економски параметри во земјата, како и економската состојба во опкружувањето, укажуваат на фактот дека развојот на осигурителниот пазар во Република Северна Македонија сè уште заостанува зад развојот на осигурителниот пазар во земјите на ЕУ, но од друга страна ваквата состојба на осигурителниот пазар овозможува во наредните години очекуван континуиран раст на бруто полисираната премија.

Во текот на 2022 година, ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје, достигна бруто полисирана премија во износ од 982.854 илјади денари што претставува зголемување од 15,86% споредено со 2021 година, и ги одржа своите профитабилни резултати со нето добивка од 23.885 илјади денари, што резултира 5,47% поврат на капиталот и 9,67% поврат на акционерски капитал. Инвестициите на компанијата беа целосно усогласени со соодветните локални барања, како и со внатрешните акти на компанијата. Главната цел на Стратегијата за инвестиции на компанијата беше да обезбеди стабилен приход од инвестиции со минимален ризик, притоа обезбедувајќи доволно средства за компанијата да ги исполни своите обврски истовремено.

Влијанието на надворешните ефекти од почетокот на глобалната пандемија и актуелната глобална политичка криза предизвикана од војната во Украина и економските настани не може да се предвиди. Менаџментот на Друштвото ќе продолжи со проактивен пристап за следење во однос на ликвидноста, континуиран анализирајќи ги нејзините деловни процеси и спречувајќи какви било несакани ефекти. Развојот на осигурителниот пазар во однос на светската криза главно зависи од натамошниот развој на економијата во земјата и од спроведените мерки од државните институции.

На 31 декември 2022 година, компанијата имаше доволно ниво на покриеност на техничките резерви од 123% или вишок во износ од 125.659 илјади денари (белешка 5). На 31 декември 2022 година, Друштвото го одржуваше капиталот со вишок над Гарантниот фонд во износ од 247.956 илјади денари и вишок над капиталот во однос на потребната маргина на солвентност од 347.658 илјади денари.

Горенаведените резултати покажуваат дека Друштвото има доволен вишок на средства над маргината на солвентност и ќе биде во можност да ги покрие достасаните обврски навреме.

Управниот одбор на Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe одлучи да започне процес за евалуација на можноста за спојување на WINNER - Виена Иншуренс Груп АД Скопје и Македонија Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп. До датумот на одобрување и потпишување на овие финансиски извештаи не е донесена таква официјална одлука.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

2. Основа за изготвување (продолжение)

(в) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност, освен за средствата расположливи за продажба кои што се мерат по објективна вредност т.е согласно одлуката за одредување на начинот на вреднување на хартиите од вредност.

(г) Функционална и известувачка валута

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД, која што е функционална и известувачка валута на Друштвото, искажани во илјади денари.

(д) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(ѳ) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превредуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Курсните разлики кои произлегуваат од превредувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превредување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Девизните средства со кои што работи Друштвото се во евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2022 и 2021 година беа како што следи:

	2022	2021
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,493	61,627

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

(e) Принцип на континуитет

Овие финансиски извештаи се подготвени врз пресметковна основа и на принципот на континуитет.

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(a) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обесштети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување - се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии, заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обесштетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста на приходот по основа на полисирана премија.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

(ii) Признавање и мерење (продолжение)

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови.

Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки се проверуваат редовно.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираните износ.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(iii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува безвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е безвредното доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од осигурителот и кој може соодветно да се измери.

(iv) Одложени трошоци за стекнување (DAC)

Трошоците за стекнување на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните користи. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци како што се провизиите за брокери и останати директни трошоци.

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат низ периодот во кој се очекува трошоците за стекнување да се надоместат од идните користи како приходи од поврзаните договори. Стапката на амортизација е соодветна со појавувањето на таквите користи.

Врз основа на измените на Подзаконскиот акт објавен во Службен весник бр. 170/2019 и Правилникот за контен план на осигурителните компании (Сл. Весник бр 303/2021), Агенцијата за супервизија на осигурување пропиша нов метод за пресметка на одложените трошоци за стекнување кој се применува од 1 Јануари 2022 година.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(iv) Одложени трошоци за стекнување (продолжение)

Новиот метод за пресметка на DAC вклучува појаснување на типовите на трошоци кои се користат во пресметката. Според новиот метод, Друштвото треба да ја признае провизијата на договорна основа во согласност со договорената бруто полисирана премија и последователно прилагодена за износите што не би биле наплатени според договорите што Друштвото ги има склучено со посредниците (агенти, брокери и сл.) каде што провизијата се плаќа врз основа на наплатена премија. Претходно провизијата се исплаќаше врз основа на наплатената премија. Согласно примената на методологијата, Друштвото прикажа промена на одложените трошоци за стекнување во износ од 19.775 илјади денари (2021:15.521 илјади денари), како и признати дополнителни обврски по основ на провизија во износ од 56.384 илјади денари (2021:46.342 илјади денари) утврдени врз основа на договорениот износ на бруто полисираната премија од договорите за осигурување склучени со посредниците на Друштвото.

(v) Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година. На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

(vi) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

(v) Приходи

(i) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното биро за осигурување по основ на исплатени штети како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување. Приходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа кога соодветната услуга ќе се изврши.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, пласмани во банки и камати од Националното биро за осигурување. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна камата.

(г) Расходи

(i) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

(ii) Планови за дефинирани користи

План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од дефинираните планови за придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на дефинирани планови за користи се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период; тие користи се дисконтирани за да се утврди нивната сегашна вредност.

Друштвото утврдува нето расход од камата на дефинирана обврска за користи за периодот со примена на дисконтна стапка која се користи да се измери дефинираната обврска за користи на почетокот на годишниот период до нето дефинирана обврска за користи.

Пресметката се извршува од страна на квалификуван актуар со примена на метода на кредитирање на проектирана единица.

Премерувањата кои произлегуваат од дефинирани планови за користи вклучуваат актуарски добивки и загуби. Друштвото веднаш ги признава во останата сеопфатна добивка и сите други трошоци поврзани со дефинирани планови за користи во трошоци за користи за вработените во добивка или загуба.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(iii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати по работник исплатени во РМ во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временни разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(e) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” во билансот на успех.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема, мебел и патнички автомобили	10 – 25

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Средства земени под наем - наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ помеѓу објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Друштвото за тоа средство.

Наем се класифицира како оперативен наем доколку во основа, на корисникот на наемот не му се пренесуваат сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на едно средство.

Оперативни наеми и средствата земени под наем не се признаваат во билансот на состојба на Друштвото.

(з) Финансиски инструменти

Друштвото ги класификува финансиските средства како: кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување и финансиски средства расположливи за продажба. Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување. Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Вложувањата расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како расположливи-за-продажба или кои не се класификувани во некоја друга категорија на финансиско средство. Финансиските средства коишто немаат котирани пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се евидентираат по набавна вредност намалена за загубите поради безвреднување. Согласно регулативата должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои не се котирали на Македонската берза за хартии од вредност, а можат да се стекнат од издавач на примарен пазар или на пазари преку шалтер, се вреднуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка. Сите останати вложувања расположливи-за-продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски инструменти (продолжение)

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава кога на Друштвото ќе му биде утврдено правото на дивиденда. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Останатите промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот се додека вложувањата не се продадат или оштетат, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна камата.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

(с) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супервизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник, Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(s) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)

2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;

3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето;

4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето;

5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето, како и осигуреници каде рокот на доспевање во анекот е утврден по истек на важноста на полисата за осигурување.

Друштвото во 2022 година ја утврдува исправката на вредност согласно Правилникот за вреднувањето на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

2022		
Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	од 10% до 30%
В	од 61 до 120 дена	Од 31% до 50%
Г	121 до 270 дена	Од 51% до 70%
Д	271-365 дена	Од 71% до 90%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Парични средства и паричен еквивалент

За целите на Извештајот за паричните текови, согласно Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување, паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат парични средства по видување во деловните банки, како и парични средства во благајна. Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

(ј) Резервирања

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или конструктивна обврска, којашто е настаната како резултат на минати настани и за која е веројатно дека ќе настане одлив на средства за да се подмири таа обврска, и постои можност за проценување на износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични одливи користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

4. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во оценките

Подолу се презентирани оценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации. Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на оценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

Потешкотите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на билансот на состојба.

Вредноста на резервите за настанати а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на актуарски методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучната актуарска метода која се применува е методот на триангулации – (Chain ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (пр. разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети. Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени настани за времетраењето на договорот. Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2022 година немаше значајна промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Влијанието на анализата на сензитивност на добивката за годината, коефициентот на покриеност и коефициентот на солвентност на сопствениот капитал на 31 декември 2022 година и 31 декември 2021 година се прикажани во табелите подолу:

31 декември 2022	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	23.885	436.421	84.778	515%	-
10% зголемување на настанати штети	6.218	418.754	84.778	494%	(21%)
10% намалување на настанати штети	41.551	454.087	84.778	536%	21%
10% зголемување на вкупните трошоци	(10.437)	402.098	84.778	474%	(40%)
10% намалување на вкупните трошоци	56.931	469.466	84.778	554%	39%

31 декември 2021	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	19.382	459.780	74.038	621%	-
10% зголемување на настанати штети	4.000	444.399	74.038	600%	(21%)
10% намалување на настанати штети	34.764	475.161	74.038	642%	21%
10% зголемување на вкупните трошоци	(10.321)	430.077	74.038	581%	(40%)
10% намалување на вкупните трошоци	47.844	488.241	74.038	659%	38%

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

(iii) *Анализа на сензитивност (продолжение)*

Резултатите од симулациите во 2022 година покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината е добриот технички резултат. Зголемувањето на техничкиот резултат е последица на зголемената бруто полисирана премија и значитеното влијание на намалените технички трошоци.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални (Quotashare) и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи. Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Стратегија за реосигурување (продолжение)

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат не настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

На 31 декември 2022 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 665.300 илјади (2021: МКД 564.760 илјади). Овие средства се состојат од банкарски сметки, депозити во банки и државни обврзници (2021 банкарски сметки и депозити во банки и државни обврзници).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2022	2021
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (дозволено 3%)	13.895	12.637
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (дозволено 60%)	248.961	174.015
Хартии од вредност издадени од Р.М или НБРМ (дозволено 80%)	402.444	378.108
	665.300	564.760
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.006.453	879.626
Дел за реосигурителот	(466.813)	(408.948)
Вкупно нето технички резерви	539.640	470.678
Дополнителна Покриеност на техничките резерви	125.660	94.082

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајната и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Краткорочните депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија или НБРМ не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31 декември 2022 година паричните средства во благајната и средствата на банкарски сметки изнесуваат 2,1% (2021: 2,2%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 37,4% (2021: 30,8%) додека државните обврзници изнесуваат 60,5% (2021: 67,0%) од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31.12.2022 година друштвото прикажало повеќе средства за покривање на техничките резерви во износ од 125.660 милиони мкд (2021: 94.082 милиони мкд)

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покретието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година. За договорите за одговорност од телесна повреда, клучен ризик е трендот судовите да доделуваат повисоки нивоа на оштета. Во договорните услови, компанијата претпоставува дека трошоците ќе се зголемат во согласност со најновите достапни информации. Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што и крајниот исход е делумно неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Одговорност кон трети лица (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Имот (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста при физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан и зависи од одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Здравствено осигурување

Карактеристики

Друштвото исто така склучува и договори за здравствено осигурување во Република Македонија, иако во помал обем.

Според овие договори се исплаќаат средства за покривање на медицински услуги и болнички трошоци во фиксен износ за секој ден поминат во болница од страна на осигуреникот.

Вообичаено осигуреникот е покриен само за дел од медицинските трошоци за кои осигуреникот има поднесено соодветни медицински документи.

Управување со ризикот

Здравственото осигурување е примарно изложено на ризик од потребата за болнички третман. Друштвото управува со ризикот преку медицинско следење со цел да се осигури дека тековните премии се во согласност со здравствената состојба на осигуреникот и неговата фамилијарна медицинска историја.

Развој на штети

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Концентрација на ризикот од осигурување (продолжение)

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – квотно реосигурување (quota share) и вишок на ризик (surplus) за класата имот како и вишок над покриеност на загуба (excess of loss) за класата одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

5.1. Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

31 декември 2022 година

Инструменти со фиксна каматна стапка

Инструменти со променлива каматна стапка	3 месеци				Некаматносно
	До 1 месец	1 до 3 месеци	До 1 година	1 до 5 години	
Белешка	Вкупно				
Средства					
Финансиски вложувања					-
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	22	246.583	-	-	246.583
Финансиски вложувања расположливи за продажба	22	320.182	-	-	320.182
- Орочени депозити	22	430.412	-	222.237	208.175
- Останати пласмани	21,22	44.431	-	-	44.431
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	30	466.813	-	-	466.813
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	24,25	205.112	-	-	205.112
Останати побарувања	26	94.541	-	-	94.541
Парични средства и парични еквиваленти	28	64.209	-	-	64.209
Обврски					
Бруто технички резерви	30	(1.006.453)	-	-	(1.006.453)
Обврски по основ на реосигурување	32	(403.019)	-	-	(403.019)
Обврски спрема осигуреници	32	(14.502)	-	-	(14.502)
Останати обврски	32	(72.038)	-	-	(72.038)
Неусогласеност на средствата и обврските		376.271		222.237	208.175
					566.765
					(620.906)

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

31 декември 2021 година

	Белешка	Вкупно	Инструмент и со променлива каматна стапка					Некаматносносни
			До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства								
Финансиски вложувања								
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	22	247.119	-	-	-	247.119	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	22	295.383	-	-	-	295.383	-	-
- Орочени депозити	22	400.583	-	-	180.407	220.176	-	-
- Останати пласмани	21,22	36.150	-	-	-	-	-	36.150
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	30	408.948	-	-	-	-	-	408.948
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	24,25	170.121	-	-	-	-	-	170.121
Останати побарувања	26	79.991	-	-	-	-	-	79.991
Парични средства и парични еквиваленти	28	62.454	-	-	-	-	-	62.454
Обврски								
Бруто технички резерви	30	(879.626)	-	-	-	-	-	(879.626)
Обврски по основ на реосигурување	32	(353.600)	-	-	-	-	-	(353.600)
Обврски спрема осигуреници	32	(11.214)	-	-	-	-	-	(11.214)
Останати обврски	32	(59.650)	-	-	-	-	-	(59.650)
Неусогласеност на средствата и обврските		396.660	-	-	180.407	220.176	542.503	(546.426)

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат.

Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

	2022	2021
Финансиски средства		
- Должнички хартии од вредност чувани-до-достасаност	246.583	247.119
- Должнички хартии од вредност расположливи за продажба	320.182	295.383
- Орочени депозити	430.412	400.583
- Останати пласмани	44.431	36.150
- Средства од реосигурување	466.813	408.948
- Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	205.112	170.122
- Останати побарувања	94.541	79.991
- Парични средства и паричен еквивалент	64.209	62.454
Вкупно	1.872.283	1.700.750

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
5.1. Финансиски ризик (продолжение)
(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Должничките хартии од вредност претставуваат државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Фич - Кредит рејтинг агенцијата и го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Македонија. Поголем дел од орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи банки, а само неколку депозити во средни банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ. На 31 декември 2022 година орочените депозити инвестирани во големи банки се во износ од 275.675 МКД илјади (2021: 295.812 илјади МКД), а сите останати депозити се инвестирани во средни банки во износ од 154.737 илјади МКД (2021: 104.771 илјади МКД). Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата од реосигурување, орочените депозити, државните записи и обврзници не се ниту достасани ниту безвреднети. Најзначајниот дел од средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредит рејтинг агенцијата.

Структурата на доспеаноста на побарувањата по основ на осигурување за 2022 година друштвото ја сметаше согласно ПРАВИЛНИК за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02,84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14,112/14, 153/15, 192/15 и 23/16), а истата е презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	138.350	-	138.350	-
0-30 дена	18.900	-	18.900	-
31-60 дена	18.124	1.812	16.312	10%
61-120 дена	15.179	4.706	10.474	31%
121-270 дена	16.013	8.167	7.846	51%
271-365 дена	4.533	3.218	1.315	71%
Над- 365 дена	51.139	51.138	-	100%
31 декември 2022	262.238	69.041	193.197	26,33%
31 декември 2021	222.240	59.754	162.486	26,89%

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализата на побарувањата по основ на регреси е прикажана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	-	-	-	-
31-60 дена	-	-	-	10%
61-120 дена	-	-	-	31%
121-270 дена	-	-	-	51%
271-365 дена	-	-	-	71%
Над- 365 дена	37.241	37.241	-	100%
31 декември 2022	37.241	37.241	-	100%
31 декември 2021	38.191	38.191	-	100%

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра.

Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Имајќи ја во предвид стабилноста на курсот на еврото, друштвото постепено, а согласно нивното доспевање, средствата ги инвестира во денари. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути:

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
5.1. Финансиски ризик (продолжение)
(iii) Валутен ризик (продолжение)

31 декември 2022	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	621.610	419.998	1.041.608
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	-	466.813	466.813
Побарувања	248.641	51.012	299.653
Парични средства и парични еквиваленти	63.955	254	64.209
Вкупно средства	934.206	938.077	1.872.283
Бруто технички резерви	1.006.453	-	1.006.453
Останати обврски	72.038	-	72.038
Обврски од непосредни работи на осигурување	14.502	-	14.502
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	403.019	403.019
Вкупно обврски	1.092.993	403.019	1.496.013
Нето вредност	(158.787)	535.058	376.271
31 декември 2021	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	558.323	420.912	979.235
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	-	408.948	408.948
Побарувања	215.370	34.743	250.113
Парични средства и парични еквиваленти	59.156	3.298	62.454
Вкупно средства	832.849	867.901	1.700.750
Бруто технички резерви	879.626	-	879.626
Останати обврски	59.650	-	59.650
Обврски од непосредни работи на осигурување	11.214	-	11.214
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување и останати обврски	-	353.600	353.600
Вкупно обврски	950.490	353.600	1.304.090
Нето вредност	(117.641)	514.301	396.660

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата. Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Следната табела дава анализа на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност. Друштвото редовно ја следи ликвидноста до една година. Бруто техничките резерви се презентирани како едногодишни иако очекувањата на менаџментот за анализата на ликвидноста се позитивни со рочност од 1 година. Историските податоци за бруто техничките резерви и очекуваната анализа на ликвидноста од управувањето покажуваат позитивен јаз на ликвидност за дванаесет месеци по датумот на билансот на состојба. Гореспоменатото е поткрепено со фактот дека историската анализа на меѓукомпанискиот депозит за реосигурување покажува дека истиот не се плаќа во рок од една година и исто така дека друштвото има доволен вишок над својата маргина на солвентност. Ликвидносната позиција на Друштвото на 31 декември 2022 година е стабилна и компанијата очекува дека ќе може да ги исполни сите достасани обврски. Истото може да се подобри со инвестирање со договорна рочност над една година но за целите на обезбедување на подобра ликвидност може да се користи пократок период врз основа на управување со ликвидностниот ризик.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
5.1. Финансиски ризик (продолжение)
(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

31 декември 2022	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вложувања	242.766	268.083	-	236.543	294.216	1.041.608
Дел за реосигурување во БТР	466.813	-	-	-	-	466.813
Побарувања	299.653	-	-	-	-	299.653
Парични средства и парични еквиваленти	64.209	-	-	-	-	64.209
Вкупно Средства	1.073.441	268.083	-	236.543	294.216	1.872.283
Бруто технички резерви	1.006.453	-	-	-	-	1.006.453
Обврски од непосредни работи на осигурување и реосигурување и	138.690	-	-	-	350.869	489.559
Вкупно Обврски	1.145.144	-	-	-	350.869	1.496.012
Рочна неусогласеност	(71.702)	268.083	-	236.543	(56.653)	376.271
31 декември 2021	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вложувања	216.556	260.173	20.042	187.081	295.383	979.235
Дел за реосигурување во БТР	408.948	-	-	-	-	408.948
Побарувања	250.113	-	-	-	-	250.113
Парични средства и парични еквиваленти	62.454	-	-	-	-	62.454
Вкупно Средства	938.071	260.173	20.042	187.081	295.383	1.700.750
Бруто технички резерви	879.626	-	-	-	-	879.626
Обврски од непосредни работи на осигурување и останати обврски	108.358	-	-	316.106	-	424.464
Вкупно Обврски	987.984	-	-	316.106	-	1.304.090
Рочна неусогласеност	(49.913)	260.173	20.042	(129.025)	295.383	396.660

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(v) Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива,
- Да ја покрие акумулираната загуба од претходни години;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргината на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Согласно пресметките за маргина на солвентност на 31 декември 2022, минимален капитал кој треба да го поседува Друштвото е следниот:

Маргина на солвентност

	2022	2021
	Осигурување неживот	Осигурување неживот
Маргина на солвентност	84.778	74.031
Износ на гарантен капитал	184.480	184.881

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(v) Управување со капиталот (продолжува)

Потребното ниво на маргина на солвентност за неживотно осигурување е прикажано подолу:

	Неживотно осигурување освен здравствено осигурување	
	2022	2021
Бруто полисирана премија	1 982.854	848.348
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2 110.688	110.929
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3 58.868	37.132
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4 -	-
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5 -	-
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6 169.555	148.061
Бруто исплатени штети	7 364.464	341.223
Нето исплатени штети	8 179.774	166.554
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9 0.5	0,5
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10 84.778	74.031
Референтен период (во години)	11 3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12 1.032.895	1.024.268
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13 481.671	432.145
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14 398.342	374.976
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15 372.075	360.479
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16 96.739	93.724
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17 -	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18 -	-
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19 -	-
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20 96.739	93.724
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21 48.370	46.862
Потребно ниво на маргина на солвентност	22 84.778	74.031

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(v) Управување со капиталот (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи

		2022	2021
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	432.436	452.552
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	247.037	247.037
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	125.071	118.610
Пренесена нераспределена добивка	I4	40.428	74.751
Нераспределена добивка од тековната година	I5	23.885	19.382
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	(3.984)	(7.228)
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	432.437	452.552
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	432.437	452.552
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	84.778	74.031
Капитал	VI3	432.436	452.552
Гарантен фонд*	VI4	184.480	184.881
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	247.956	267.671
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	347.658	378.521

Согласно законската регулатива друштвото не ја вклучува добивката за годината во пресметката на капиталот, освен кога истата е одобрена од овластен ревизор. Во табелата погоре добивката за 2022 година е вклучена во пресметката на капиталот со цел појасна анализа за менаџментот.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
6. Објективна вредност

Белешка	Заеми и побарувања	Чувани-до-достасаност	Расположливи за продажба	Амортизирана набавна вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2022						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања -државни обврзници		246.583	320.182	-	566.765	566.765
- Орочени депозити	-	-	-	430.412	430.412	430.412
- Останати пласмани	-	-	-	44.431	44.431	44.431
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	466.813	-	-	-	466.813	466.813
Побарувања по основ на осигурување и реосигурување	205.112	-	-	-	205.112	205.112
Останати побарувања	94.541	-	-	-	94.541	94.541
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	64.209	64.209	64.209
	766.466	246.583	320.182	539.052	1.872.283	1.872.283
Бруто технички резерви	-	-	-	1.006.453	1.006.453	1.006.453
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	403.019	403.019	403.019
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	14.502	14.502	14.502
Останати обврски	-	-	-	72.038	72.038	72.038
	-	-	-	1.496.012	1.496.012	1.496.012
31 декември 2021						
Финансиски вложувања						
- Финансиски вложувања -државни обврзници		247.119	295.383	-	542.502	542.502
- Орочени депозити	400.583	-	-	-	400.583	400.583
- Останати пласмани	36.150	-	-	-	36.150	36.150
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	408.948	-	-	-	408.948	408.948
Побарувања	170.122	-	-	-	170.122	170.122
Останати побарувања	79.991	-	-	-	79.991	79.991
Парични средства и парични еквиваленти	62.454	-	-	-	62.454	62.454
	1.158.248	247.119	295.383	-	1.700.750	1.700.750
Бруто технички резерви	-	-	-	879.626	879.626	879.626
Обврски по основ на реосигурување	-	-	-	353.600	353.600	353.600
Обврски спрема осигуреници	-	-	-	11.214	11.214	11.214
Останати обврски	-	-	-	59.650	59.650	59.650
	-	-	-	1.304.090	1.304.090	1.304.090

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Премии

2022	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Незгода	45.738	(364)	(17.030)	6	28.350
Здравствено	8.243	(7.514)	-	-	729
каска моторни возила	78.618	(17.570)	(34.734)	5.303	31.617
каска воздухоплови	9.548	(1.764)	(1.791)	-	5.993
каска пловни објекти	143	(48)	(80)	-	15
Карго	1.544	(299)	(123)	-	1.122
имот од пожар и др.опасн.	16.503	(2.018)	(14.121)	3.675	4.038
имот останато	125.809	(20.786)	(105.353)	15.895	15.565
АО (вкупно)	657.600	(22.574)	(338.184)	10.315	307.157
одговорност воздухоплови	12.232	(2.337)	(2.585)	-	7.310
одговорност пловни објекти	310	(46)	(663)	-	(399)
општа одговорност	16.368	(1.207)	(2.612)	-	12.549
гаранции	-	2	-	-	2
туристичка помош	10.198	(776)	-	-	9.422
Вкупно премии	982.854	(77.301)	(517.276)	35.194	423.471

2021	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Незгода	46.006	739	(16.383)	717	31.079
здравствено	1.966	216	-	-	2.182
каска моторни возила	56.487	(6.443)	(26.453)	1.095	24.686
каска воздухоплови	7.300	(1.808)	(765)	-	4.727
каска пловни објекти	94	107	(238)	-	(37)
Карго	1.018	78	(100)	-	996
имот од пожар и др.опасн.	14.231	317	(10.171)	(436)	3.941
имот останато	86.540	(5.561)	(69.873)	5.585	16.691
АО (вкупно)	605.325	(54.169)	(311.326)	24.598	264.428
одговорност воздухоплови	9.492	(4.489)	(2.401)	-	2.602
одговорност пловни објекти	214	(52)	(535)	-	(373)
општа одговорност	13.249	(2.669)	(2.115)	-	8.465
Гаранции	2	(2)	-	-	-
туристичка помош	6.424	(685)	-	-	5.739
Вкупно премии	848.348	(74.421)	(440.360)	31.559	365.126

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8. Приходи од вложувања

	2022	2021
Приходи од камати од државни записи и државни обврзници	19.344	17.644
Приходи од камати од орочени депозити во банки	5.703	6.390
Приходи од камати од тековни сметки во банки	-	-
Останати приходи од вложувања	270	345
Позитивни курсни разлики	515	509
Вкупно приходи од вложувања	25.832	24.888

9. Приходи по основ на провизии од реосигурување и останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување

	2022	2021
Провизија од реосигурување и учество во добивка	193.284	164.429
Надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила од Гарантен фонд	627	842
Надомест за обработка на услужно исплатени штети – провизија за управување од друштва за осигурување	1.254	842
Останати осигурително технички приходи	11.645	5.100
Вкупно	206.810	171.213

10. Настанати штети и користи

Општи договори за осигурување

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Настанати, исплатени штети во тековната година	359.107	335.628	(184.690)	(174.669)	174.417	160.959
Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети	45.683	46.977	(3.539)	(28.146)	42.144	18.831
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	3.843	(10.985)	(19.132)	6.049	(15.289)	(4.937)
Вкупно	408.634	371.619	(207.361)	(196.766)	201.272	174.853

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Настанати штети и користи (продолжение)

2022	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети	Учество на реосигурителите во резервите за штети	Нето
незгода	20.866	(2.251)	(10.433)	1.114	9.298
здравствено	1.215	81	-	-	1.296
каска моторни возила	46.380	1.998	(23.190)	(989)	24.199
каска воздухоплови	-	-	-	-	-
каска пловни објекти	2	-	-	-	2
карго	195	394	-	-	589
имот од пожар и др.опасн.	1.910	175	(1.082)	(2.337)	(1.200)
имот останато	14.948	(1.848)	(13.384)	3.637	3.218
АО (вкупно)	269.983	51.624	(136.477)	(25.556)	159.574
општа одговорност	986	(1.514)	(124)	1.460	808
туристичка помош	2.623	867	-	-	3.488
Вкупно	359.107	49.526	(184.690)	(22.671)	201.272

2021	Вкупно исплатени штети и	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети	Учество на реосигурителите во резервите за штети	Нето
незгода	22.214	(14.193)	(11.107)	7.026	3.940
здравствено	1.625	128	-	-	1.753
каска моторни возила	35.267	4.255	(17.650)	(2.107)	19.765
каска воздухоплови	-	-	-	-	-
карго	148	(126)	-	-	22
имот од пожар и др.опасн.	1.497	12.352	(1.167)	(12.054)	628
имот останато	14.722	(3.379)	(13.538)	2.280	85
АО (вкупно)	256.862	36.069	(131.207)	(17.242)	144.482
општа одговорност	1.563	773	-	-	2.336
туристичка помош	1.730	112	-	-	1.842
Вкупно	335.628	35.991	(174.669)	(22.097)	174.853

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Настанати штети и користи (продолжение)

Коефициент	2022			2021		
	Штети	Трошоци	Комбиниран	Штети	Трошоци	Комбиниран
Незгода	41,59%	36,24%	77,84%	12,58%	38,19%	50,87%
Здравствено	179,40%	269,16%	448,56%	80,35%	35,10%	115,45%
Каско моторни возила	83,53%	43,09%	126,62%	80,06%	43,24%	123,30%
Каско воздухоплови	0,00%	31,62%	31,62%	0,00%	39,14%	39,14%
Каско пловни објекти	2,22%	48,89%	51,11%	0,00%	41,49%	41,49%
Карго	47,50%	39,92%	87,42%	2,18%	39,98%	42,16%
имот од пожар и др.опасн.	14,69%	29,28%	43,97%	15,94%	39,55%	55,50%
имот останато	16,71%	35,55%	52,25%	0,51%	35,39%	35,89%
АО (вкупно)	51,16%	47,59%	98,75%	54,64%	47,34%	101,98%
одговорност воздухоплови	0,00%	31,95%	31,95%	0,00%	34,00%	34,00%
одговорност пловни објекти	0,00%	37,93%	37,93%	0,00%	35,98%	35,98%
општа одговорност	-3,58%	40,67%	37,09%	27,59%	38,85%	66,44%
Гаранции	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
туристичка помош	37,19%	34,87%	72,06%	32,10%	37,69%	69,78%
Вкупно	46,27%	44,64%	90,91%	47,88%	44,75%	92,64%

11. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

	2022	2021
Промена во резервите за бонуси	-	(31)
Останато	-	-
Вкупно	-	(31)
Трошоци за бонуси(кои зависат од резултатот)	5.754	1.090
Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	41	85
Вкупно	5.795	1.175

12. Трошоци за стекнување

	2022	2021
Провизија	199.347	165.081
Бруто плати за внатрешна продажна мрежа	46.846	45.380
Промена во одложените трошоци за стекнување (Белешка 25)	(19.775)	(15.521)
Вкупно	226.418	194.940

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

13. Административни трошоци

	2022	2021
Трошоци за вработените	59.315	49.249
Трошоци за закупници	14.979	13.996
Трошоци за телекомуникации	7.377	7.889
Амортизација на материјални средства	12.883	13.753
Трошоци за стручно усовршување	4.554	1.813
Трошоци за услуги на физички лица	13.476	14.136
Трошоци за услуги	17.578	11.126
Материјални трошоци	10.712	7.709
Трошоци за резервирање	386	729
Останати трошоци од работењето	8.809	8.205
Вкупно	<u>150.069</u>	<u>128.604</u>

14. Трошоци од вложувања

	2022	2021
Негативни курсни разлики	1.429	974
Вкупно	<u>1.429</u>	<u>974</u>

15. Останати законски трошоци за осигурување

	2022	2021
Учество во Гарантниот фонд на Националното Биро	15.872	19.071
Противпожарен придонес	8.701	7.359
Финансирање на супервизорски орган и Националното Биро	10.138	10.670
ФЗОМ	6.522	6.024
Останати трошоци	7.201	5.970
Вкупно	<u>48.434</u>	<u>49.094</u>

16. Вредносно усогласување на побарување по основ на премија

	2022	2021
Зголемување/(ослободување) на исправка на побарувањата по основ на премија	9.286	7.620
Директен отпис на побарувања	956	1.161
Наплатени претходно отпишани побарувања	(357)	(103)
Вкупно	<u>9.885</u>	<u>8.678</u>

17. Вредносно усогласување на побарување по основ на останати побарувања

	2022	2021
Обезвреднување на побарувањата по основ на остнатата побарувања (регреси)	(950)	(367)
Останати финансиски трошоци	865	(2.053)
Вкупно	<u>(85)</u>	<u>(2.420)</u>

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

18. Даноци

Признаен во билансот на успех

	2022	2021
Тековен данок	<u>3.327</u>	<u>2.651</u>
Тековна година	<u>3.327</u>	<u>2.651</u>

Усогласување со применетата даночна стапка

Во илјади денари	2022	2022	2021	2021
Добивка пред оданочување	%	27,212	%	22.033
Данок од добивка	10,00%	2,721	10,00%	2.203
Непризнаени расходи	2%	606	2%	448
	12%	3,327	12%	2.651

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
19.
Нематеријални средства

	Софтвер	Лиценци	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2021	18.383	66	18.449
Зголемување	1283	215	1.498
Намалување	-	-	-
На 31 декември 2021	19.666	281	19.947
На 1 јануари 2022	19.666	281	19.947
Зголемување	1.293	312	1.605
Намалување	-	-	-
На 31 декември 2022	20.959	593	21.552
Амортизација			
На 1 јануари 2021	7.875	-	7.875
Амортизација за годината (Белешка 13)	4.716	128	4.844
На 31 декември 2021	12.591	128	12.719
На 1 јануари 2022	12.591	128	12.719
Амортизација за годината (Белешка 13)	4.544	305	4.849
На 31 декември 2022	17.135	433	17.568
Сметководствена вредност			
На 31 декември 2021	7.075	153	7.228
На 31 декември 2022	3.824	160	3.984

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

20. Недвижности, опрема и останати средства

	Градежни објекти	Опрема, мебел и останато	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2021	1.107	115.567	116.674
Зголемување	-	9.337	9.337
Намалување	-	(5.227)	(5.227)
На 31 декември 2021	1.107	119.677	120.784
На 1 јануари 2022	1.107	119.677	120.784
Зголемување	-	2.369	2.369
Намалување	-	(4.189)	(4.189)
На 31 декември 2022	1.107	117.857	118.964
Амортизација			
На 1 јануари 2021	225	96.994	97.219
Амортизација за годината (Белешка 13)	27	8.880	8.907
Намалување	-	(5.226)	(5.226)
На 31 декември 2021	252	100.648	100.900
На 1 јануари 2022	252	100.648	100.900
Амортизација за годината (Белешка 13)	28	8.007	8.035
Намалување	-	(4.111)	(4.111)
На 31 декември 2022	280	104.544	104.824
Сметководствена вредност			
На 31 декември 2021	855	19.029	19.884
На 31 декември 2022	827	13.313	14.140

На 31 декември 2022 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог (2021: нема).

21. Вложувања во заеднички контролирани ентитети

	2022	2021
Депозит во Националното Биро за Осигурување	23.902	23.685
Вкупно	23.902	23.685

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
21. Вложувања во заеднички контролирани ентитети (продолжение)

Депозитот во Националното Биро за Осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

22. Останати финансиски вложувања

	2022	2021
Депозити	430.412	400.583
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	246.583	247.119
Финансиски вложувања расположливи за продажба	320.182	295.383
Останати пласмани	<u>20.529</u>	<u>12.465</u>
Вкупно	<u>1.017.706</u>	<u>955.550</u>

На 31 декември 2022 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 12 до 36 месеци (2021: од 12 до 48 месеци) и каматни стапки од 0,4% до 3% (2021: од 0,4% до 2,3%).

Должнички хартии од вредност чувани-до-доспевање

	2022	2021
Државни обврзници	<u>246.583</u>	<u>247.119</u>
	<u>246.583</u>	<u>247.119</u>
Некотирани	<u>246.583</u>	<u>247.119</u>
Вкупно	<u>246.583</u>	<u>247.119</u>

На 31 декември 2022 година Друштвото има финансиски вложувања чувани-до-доспевање во државни обврзници со рок на доспевање од 10 до 15 години (2021: од 10 до 15 години) и каматни стапки од 2,5% до 5,4% (2021: од 2,5% до 5%).

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

22. Останати финансиски вложувања (продолжение)

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

	2022	2021
Државни обврзници	320.182	295.383
Вкупно	<u>320.182</u>	<u>295.383</u>
Некотирани	320.182	295.383
Вкупно	<u>320.182</u>	<u>295.383</u>

На 31 декември 2022 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи-за-продажба во државни обврзници со рок на доспевање од 10-до 15 години (2021: од 10 година до 15 години) и каматни стапки од 2.9% до 5,4% (2021: 2,9% до 3,8%).

23. Тековни даночни средства

	2022	2021
Тековни даночни средства	93	2.740
Вкупно	<u>93</u>	<u>2.740</u>

24. Побарувања по основ на осигурување

	2022	2021
Побарувања од осигуреници	262.238	222.240
Минус: исправка на вредноста	<u>(69.041)</u>	<u>(59.754)</u>
Вкупно	<u>193.197</u>	<u>162.486</u>

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи:

	2022	2021
На 1 јануари	59.754	52.134
(Ослободување)/дополнителна исправка на вредност:	<u>9.287</u>	<u>7.620</u>
На 31 декември	<u>69.041</u>	<u>59.754</u>

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

25. Побарувања од работи на реосигурување

	2022	2021
Побарување од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	11.915	7.635
Вкупно	11.915	7.635

26. Останати побарувања

	2022	2021
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	73.608	71.294
Побарувања по основ на финансиски вложувања	14.214	13.163
Останати побарувања	43.960	33.725
	131.782	118.182
Минус: исправка на вредноста по основ регреси	(37.241)	(38.191)
Вкупно побарувања	94.541	79.991

Движењето на исправката на вредноста за побарувања по основ на регреси во текот на годината е како што следи:

	2022	2021
На 1 јануари:	38.191	38.558
Признаена исправка на вредност	(950)	(367)
Отпис	-	-
На 31 декември	37.241	38.191

27. Одложени трошоци за стекнување

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат во текот на проценетиот рок на договорот на кој се однесуваат. Калкулациите се извршени согласно сметководствената политика обелоденета во белешка 3 (iv) - Одложени трошоци за стекнување.

	2022	2021
Одложени трошоци за стекнување на почетокот на периодот	86.609	71.088
Движење на одложените трошоци за стекнување (Белешка 12)	19.775	15.521
Одложени трошоци за стекнување на крајот на периодот	106.384	86.609

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
28. Парични средства и парични еквиваленти

	2022	2021
Парични средства во банки	63.154	60.866
Парични средства во благајна	699	1.247
Останати парични еквиваленти	356	341
Вкупно	64.209	62.454

29. Капитал и резерви
Акционерски капитал

<i>Во број на акции</i>	Обични акции	
	2022	2021
На 1 јануари - целосно платени	403.400	403.400
На 31 декември - целосно платени	403.400	403.400

На 31 декември 2022 година одобриениот акционерски капитал се состои од 403.400 (2021: 403.400) обични акции со номинална вредност од ЕУР 10 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
Виена Иншуренс Груп АГ ВинерВерсичегунг Груп (VIENNA INSURANCE GROUP AG WinnerVersicherungGruppe)	100%

Дивиденди

Надзорниот одбор на Друштвото, а согласно законските прописи на состанок оджан на 16 март 2023, достави предлог за распределба на добивката на Друштвото за деловната 2022 година, и тоа: распределба на 1/3 за резерви за сигурност 7.962 илјади мкд, 85% за исплата на дивиденда 13.535 илјади мкд, според правилата на Виена Иншуренс Груп, а остатокот 2.388 илјади мкд се пренесува како нераспределена добивка за наредната година.

Исто така, Надзорниот одбор на Друштвото достави предлог 85% од акумулираната (нераспределена) добивка на Друштвото од деловната 2021 година 10.983 илјади мкд, да се употреби за исплата на дивиденда.

Во 2022 година, Собранието на акционери на Друштвото, на својата седница одржана на 06.05.2022 година, донесе одлука за исплата на дивиденди од деловните 2019 и 2020 година, во висина на МКД 47.245. Дивидендата беше исплатена на 23 јуни 2022 година.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

30. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на дејшењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

31 декември 2021	Осигурување од незгода	Осигурување на моторни возила - каско	Осигурување на стока во превоз	Осигурувања на имот	Осигурување од употреба на моторни возила	Општа одговорност	Патничко	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	22.345	34.142	62	58.056	310.176	7.007	1.261	14.432	447.481
Преносна премија за реосигурителот	(3.663)	(9.503)	-	(44.893)	(125.945)	-	-	-	(184.004)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	18.682	24.639	62	13.163	184.231	7.007	1.261	14.432	263.477
Резерви за штети	14.243	16.175	-	27.045	363.723	10.152	410	397	432.145
Пренесен дел на реосигурителот	(7.051)	(8.007)	-	(25.589)	(179.447)	(4.850)	-	-	(224.944)
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	7.192	8.168	-	1.456	184.276	5.302	410	397	207.201

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

30. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Резерви за штети

	2022			2021		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	432.145	(224.944)	207.201	396.184	(202.847)	193.337
Пријавени, но неисплатени штети	45.683	(19.132)	26.551	46.946	(28.145)	18.801
Настанати, но непријавени штети	3.843	(3.539)	304	(10.985)	6.048	(4.937)
Состојба на 31 декември	481.671	(247.615)	234.056	432.145	(224.944)	207.201

Преносна премија

	2022			2021		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	447.481	(184.004)	263.477	373.060	(152.445)	220.615
Полисирана премија во тековната година	982.854	(517.276)	465.578	848.348	(440.360)	407.988
Заработена премија во тековната година	(905.553)	482.083	(423.470)	(773.927)	408.801	(365.126)
Состојба на 31 декември	524.782	(219.197)	305.585	447.481	(184.004)	263.477

Во резервите за преносна премија вклучени се МКД 9.088 илјади (2021: МКД (7.019 илјади мкд) кои претставуваат резерви за неистечени ризици поради прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

31. Останати резерви

	2022	2021
Резерви за вработени	5.125	4.648
Резерви за судски спорови	539	539
Вкупно	5.664	5.187

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

32. Обврски	2022	2021
Обврски по основ премија за реосигурување	403.019	353.600
Обврски по штети	14.502	11.215
Обврски кон добавувачи	9.851	5.774
Обврски за провизија по основ на работи на застапување и посредување во осигурувањето	30.344	15.211
Обврски по основ на противпожарен придонес и придонес за безбедност во сообраќајот	14.815	22.658
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	3.311	3.675
Обврски за плати	8.380	8.020
Останати обврски по основ на примени аванси	2.076	2.120
Останати обврски	3.259	2.191
Вкупно	489.559	424.464
33. Одложени приходи	2022	2021
Други одложени побарувања	1.613	1.171
Други одложени обврски	56.384	46.342
Вкупно	57.997	47.513

Одложените обврски најчесто се однесуваат на износот пресметана одложена обврска за провизии која Друштвото е должно да ја спроведува ефективно во својата евиденција од 1 јануари 2022 година. За детали од сметководствената политика, ве молиме видете во Белешка 3 (iv).

34. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото издвојува посебна резерва за судските спорови кои произлегуваат од неговото деловно работење со цел да се обезбеди од идни влијанија на истите врз работењето. Во текот на 2022 година друштвото немаше позначителни судски спорови. Според мислењето на Менаџментот, крајното решавање на овие работи нема да има значителен негативен ефект врз финансиската позиција на компанијата или промените во нето средствата. Правните случаи се чести кога барателите не се согласуваат со проценката на побарувањето извршена од компанијата. Менаџментот ги проценува тврдењата користејќи надворешна и внатрешна експертиза, вклучително и правни совети. Менаџментот верува дека овие проценки се соодветни, сепак признава дека конечниот исход може да биде поголем или помал од предвидениот износ. На 31 декември 2022 година, одредбата за овие правни побарувања беше евидентирана во резервите на пријавените но не подмирени побарувања во износ од 151.384 илјади МКД (2021: 142.415 илјади МКД). Одредбата во врска со овие тврдења е направена врз основа на добиени правни совети и го одразува очекувањето за решавање на овие случаи. Времето на разрешување на истите не е сигурно. Случаите се однесуваат главно на АО.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

35. Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2022 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

На 31 декември 2022 година Друштвото е усогласено за видот и обемот на вложувањата во технички резерви и капитал согласно утврдените и дозволени законски лимити на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето. Друштвото редовно го известува регулаторот - Агенцијата за супервизија на осигурувањето ("АСО") преку кварталните извештаи за овие вложувања и досега нема добиено мерка или препорака за усогласување.

36. Трансакции со поврзани лица

Матично и основно матично претпријатие

Друштвото е во целосна сопственост на VIENNA INSURANCE GROUP AG Winner Versicherung Gruppe, кое е матично и основно матично претпријатие.

Трансакции со подружниците на Матичното претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со Матичното претпријатие и подружниците на Матичното претпријатие во текот на годината биле како што следи:

	2022	2021
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување и провизија од реосигурување	33.088	26.776
Обврски по основ на реосигурување	49.243	33.445
Премија предадена во реосигурување	163.267	124.672
Промена во бруто резервата за преносна премија- дел во реосигурување	(19.213)	(6.244)
Приходи од провизија за реосигурување	43.799	38.994
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	37.780	32.355

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани лица (профолжува)

Трансакции со Матичното претпријатие

	2022	2021
Обврски по основ на реосигурување	2.907	4.050
Останати Обврски	1.407	1.206
Премија предадена во реосигурување	347.213	315.688
Промена во бруто резервата за преносна премија-дел во реосигурување	(13.150)	(25.315)
Депозитна премија- дел за реосигурување	350.869	316.106
Приходи од провизија за реосигурување	149.485	125.435
Бруто исплатени штети – дел за реосигурителите	146.910	142.314
Трошоци за камата за депозитна премија и останати трошоци	9.337	7.770

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 13) се како што следува:

	2022	2021
Краткорочни користи за вработените	10.348	12.345
	<u>10.348</u>	<u>12.345</u>

37. Последователни настани

По датумот на изготвување на Билансот на состојба не се случиле други материјални настани кои што би требало да се објават во финансиските извештаи.

Акционерско друштво за осигурување

ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП

Годишна сметка

За годината завршена на 31 декември 2022 година

ЕМБС: 05702470

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	7.228.107,00			3.984.281,00
3	-- Останати нематеријални средства	7.228.107,00			3.984.281,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011 +012)	19.884.178,00			14.140.530,00
5	-- Недвижности (006+007)	854.607,00			826.932,00
7	-- Градежни објекти	854.607,00			826.932,00
8	-- Постројки и опрема	18.745.408,00			13.029.435,00

12	-- Останати материјални средства	284.163,00			284.163,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	979.235.058,00			1.041.608.227,00
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	23.684.943,00			23.901.959,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	23.684.943,00			23.901.959,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	955.550.115,00			1.017.706.268,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	542.502.504,00			566.764.944,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	247.119.154,00			246.582.628,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	247.119.154,00			246.582.628,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	295.383.350,00			320.182.316,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	295.383.350,00			320.182.316,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	413.047.611,00			450.941.324,00
36	-- Депозити	400.583.086,00			430.412.177,00
39	-- Останати пласмани	12.464.525,00			20.529.147,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	408.948.000,00			466.812.863,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	184.003.955,00			219.197.380,00

46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	224.944.045,00			247.615.483,00
50	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	2.740.379,00			92.506,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	250.112.878,00			299.653.121,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	162.486.398,00			193.197.159,00
53	-- Побарувања од осигуреници	162.486.398,00			193.197.159,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	7.635.460,00			11.915.252,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	79.991.020,00			94.540.710,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	33.103.623,00			36.367.375,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	13.162.535,00			14.213.962,00
61	-- Останати побарувања	33.724.862,00			43.959.373,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	62.453.724,00			64.209.070,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	86.608.728,00			106.383.854,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.817.211.052,00			1.996.884.452,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	116.400.015,00			138.828.671,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	459.780.012,00			436.420.204,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	247.036.938,00			247.036.938,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	118.610.103,00			125.070.866,00

75	-- Законски резерви	118.610.103,00			125.070.866,00
79	-- VII. АКМУЛИРАНА ДОБИВКА	74.750.683,00			40.427.581,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	19.382.288,00			23.884.819,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	879.625.957,00			1.006.453.481,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	447.481.205,00			524.782.081,00
89	-- Бруто резерви за штети	432.144.752,00			481.671.400,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	5.186.587,00			5.664.280,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	4.647.966,00			5.125.659,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности	538.621,00			538.621,00
97	-- Г. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	192.937,00			560.786,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	424.912.073,00			489.788.832,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	11.214.467,00			14.501.955,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	11.172.467,00			14.221.230,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	42.000,00			280.725,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	353.600.330,00			403.019.212,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	60.097.276,00			72.267.665,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	43.664.553,00			50.546.794,00

109	-- Тековни даночни обврски	447.982,00			229.780,00
110	-- Останати обврски	15.984.741,00			21.491.091,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	47.513.486,00			57.996.869,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.817.211.052,00			1.996.884.452,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	116.400.015,00			138.828.671,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	577.900.505,00			670.429.229,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	365.125.736,00			423.470.945,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	846.671.335,00			980.699.460,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување	1.676.562,00			2.154.578,00
206	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување				6.795.000,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	440.360.187,00			510.480.642,00

208	-- Промена во резервата за преносна премија	74.421.231,00			77.300.876,00
209	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување				2.829.699,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	31.559.257,00			32.363.726,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	24.888.459,00			25.832.621,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	24.888.459,00			25.832.621,00
220	-- Приходи од камати	24.378.962,00			25.317.491,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	509.497,00			515.130,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	171.213.142,00			206.809.994,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	16.673.168,00			14.315.669,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	555.867.030,00			643.217.486,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	174.852.875,00			201.272.400,00
238	-- Бруто исплатени штети	341.222.758,00			364.464.455,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	5.595.263,00			5.356.804,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	174.669.232,00			184.690.461,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	35.991.780,00			49.526.648,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	22.097.168,00			22.671.438,00

245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	-31.421,00			
252	-- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	-31.421,00			
253	-- Промени во останати бруто технички резерви	-31.421,00			
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	1.174.837,00			5.794.714,00
259	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	1.089.442,00			5.754.153,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	85.395,00			40.561,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	323.544.276,00			376.487.034,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	194.940.487,00			226.417.932,00
263	-- Провизија	165.081.563,00			199.347.177,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-15.521.140,00			-19.775.126,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	45.380.064,00			46.845.881,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	128.603.789,00			150.069.102,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	13.752.632,00			12.883.471,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	49.248.775,00			59.315.025,00

270	-- Плати и надоместоци	49.248.775,00			54.585.723,00
274	-- Останати трошоци за вработените				4.729.302,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	14.135.837,00			13.475.425,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	51.466.545,00			64.395.181,00
277	-- Трошоци за услуги	34.823.373,00			44.487.889,00
278	-- Материјални трошоци	7.709.470,00			10.712.153,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	8.933.702,00			9.195.139,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	974.389,00			1.428.981,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	974.389,00			1.428.981,00
289	-- Расходи за курсни разлики	974.389,00			1.428.981,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	49.094.139,00			48.434.406,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	49.094.139,00			48.434.406,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	6.257.935,00			9.799.951,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	8.678.235,00			9.884.657,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	-2.420.300,00			-84.706,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) -- (236+305)	22.033.475,00			27.211.743,00

310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	22.033.475,00			27.211.743,00
312	-- Данок на добивка	2.651.187,00			3.326.924,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	19.382.288,00			23.884.819,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	169,00			173,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
329	-- Добивка за годината	19.382.288,00			23.884.819,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	19.382.288,00			23.884.819,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	ОПИС	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	19.947.697,00			21.552.608,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	12.719.590,00			17.568.327,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	7.228.107,00			3.984.281,00

625	-- Набавна вредност на градежни објекти	1.107.000,00			1.107.000,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	252.393,00			280.068,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	854.607,00			826.932,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	119.392.861,00			117.572.912,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	100.647.453,00			104.543.477,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	18.745.408,00			13.029.435,00
645	-- Оригинални уметнички и литературни дела	284.163,00			284.163,00
655	-- Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)	23.684.943,00			23.901.959,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	25.406.750,00			45.373.300,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	375.176.336,00			385.038.877,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	33.724.862,00			43.959.373,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	61.206.346,00			63.509.877,00
672	-- Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)	1.247.378,00			699.193,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	15.984.741,00			21.491.091,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	171.213.142,00			206.809.994,00

684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	14.135.837,00			13.475.425,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277од БУ)	13.996.396,00			14.978.526,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	3.503.425,00			4.009.756,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277од БУ)	645.582,00			177.913,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	7.888.645,00			7.376.521,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	3.019.346,00			4.960.218,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	777.075,00			6.484.132,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	4.992.904,00			6.500.823,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	1.498.763,00			2.410.966,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	2.139.347,00			2.880.620,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	3.112.826,00			4.250.950,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	136.356,00			248.088,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	822.178,00			921.529,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	729.078,00			477.693,00

703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	122.375,00		673.333,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	4.582.097,00		4.553.865,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	1.233.690,00		1.162.731,00
710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	2.266.462,00		2.327.517,00
711	-- Исплатени дивиденди			47.244.627,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	169,00		173,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	670.429.229,00			

Потпишано од:

Emilija Miloshevska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.